



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 17 април 1965  
Скопје

Број 14

Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 96 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

105.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополнувања на Законот за основното училиште, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 23 март 1965 година.

У бр. 162

24 март 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с.р.

Согласно одредбата на член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на СР Македонија, Законот за основното училиште („Службен весник на НРМ бр. 35/59) се усогласува со Уставот и во него се вршат измени и дополнувања кои гласат:

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

##### Член 1

Член 1 се менува и гласи:

Основното училиште е самостојна и самоуправна работна организација чија дејност е од посебен општествен интерес.

Основното училиште е установа за општо основно образование и воспитување.

##### Член 2

По член 1 се додава нов член 1а кој гласи:

Со основното училиште управуваат членовите на неговата работна заедница непосредно. Во случаите определени со закон и статутот на училиштето, членовите на работната заедница управувањето со определени работи им го доверуваат на своите органи на управување, што сами ги избираат и отповикуваат.

Во управувањето со определени работи во основното училиште учествуваат, согласно овој за-

кон, и заинтересираните граѓани како и претставници на заинтересираните организации и општествено-политичката заедница (во натамошниот текст: претставници на општествената заедница).

##### Член 3

Во член 6 став 1 се менува и гласи:

Во остварувањето на своите воспитно-образовни задачи основното училиште соработува со семејството, работните, општествено-политичките и други организации како и со стручните здруженија.

##### Член 4

Во член 7, став 2 зборот „правилата“ се заменува со зборот „статутот“.

##### Член 5

Член 12 се менува и гласи:

Основното училиште се финансира од општествени средства.

Општината обезбедува материјални и други услови за основање и работа на основните училишта и за унапредување на нивната дејност.

Средствата за работа на основното училиште се обезбедуваат врз основа на програмата за работа во согласност со задачите на училиштето и општествените потреби и во договор со органите на управување на училиштето.

Средствата за работа на основните училишта се обезбедуваат и од работни и други организации и нивни здруженија.

##### Член 6

По член 12 се додава нов член 12а кој гласи:

За да се обезбедат што подобри услови за воспитување и образование на учениците во основното училиште, општинските собранија училиштата и други работни организации можат да обезбедуваат посебни средства за набавка на учебници и друг нужен прибор за учениците.

За да им се помогне на учениците во посетувањето на основното училиште општинските собранија како и работните и други организации, можат да основаат училишни куќи, ученички домови и слични установи, да се грижат за превозот на учениците од пооддалечените места и да обезбедуваат соодветни средства за тие намени.

##### Член 7

Член 13 се менува и гласи:

Наставата во основното училиште се изведува на македонски јазик.

Во местата во кои има доволен број училишни свврзници припадници на другите народи на Југославија, наставата во основното училиште или одделна нејсва паралелка се изведува на српско-хрватски односно словенечки јазик.

## Член 8

Во член 14 став 1 зборовите „национални малцинства“ се заменуваат со зборовите „народности — национални малцинства“, зборот „малцинствата“ се заменува со зборовите „тие народности“, а зборовите „националниот јазик на малцинството“ со зборовите „јазикот на народноста“.

Во член 14 став 2 зборовите „национални малцинства“ се заменуваат со зборовите „народности — национални малцинства“.

Во член 14, став 3 зборовите „јазикот на националните малцинства“ се заменуваат со зборовите „јазиците на народностите — национални малцинства“.

## Член 9

По член 14 се додава нов член 14а кој гласи:

За да им се овозможи на учениците успешно совладување на одделен странски јазик, наставата во одделни основни училишта може, по желба на родителите, постапно да се изведува и на тој јазик, ако за тоа постојат услови.

## Член 10

Во член 17, став 2 зборот „Народна“ се заменува со зборот „Социјалистичка“, а зборовите „околицата и“ се бришат.

## Член 11

Член 19 се менува и гласи:

Основното училиште има свој финансиски план со кој го распоредува својот вкупен приход.

## Член 12

Член 20 се менува и гласи:

Основното училиште има свој статут.

Со статутот на основното училиште се утврдува внатрешната организација, делокругот и одговорноста на органите на управувањето, работните единици и нивната положба како и правата и должностите на работните луѓе во формирањето и распределбата на приходите и личните доходи во управувањето со тие единици, прашањата за кои непосредно одлучуваат членовите на работната заедница на училиштето, начинот и формите на тоа одлучување, работните и други внатрешни односи, начинот на работењето како и други прашања од значење за самоуправањето во училиштето и неговото делување.

Статутот на основното училиште го потврдува општинското собрание.

## Член 13

Во член 21 зборот „правилата“ се заменува со зборот „статутот“.

## Член 14

По член 22 се додава нов член 22а кој гласи:

За претресување на прашања од заеднички интерес и за развивање на заемна соработка и меѓусебна помош основните училишта можат да се здружуваат во заедница.

Статутот на републичката заедница на основните училишта, пред конечното донесување, му се поднесува на разгледување на Собранието на СР Македонија.

## Член 15

Во член 24 ставот 2 и во член 26 ставот 2 се заменуваат со зборот „статутот“.

## Член 16

Во член 27 зборовите „годишен план“ се заменуваат со зборовите „годишна програма“, а зборовите „годишниот план“ се заменуваат со зборовите „годишната програма“.

## Член 17

Во член 28 зборовите „училишниот одбор“ се заменуваат со зборовите „советот на училиштето“, а зборовите „наставнички совет“, со зборовите „наставнички колегиум“.

## Член 18

Член 29 се менува и гласи:

Учебната година во основното училиште почнува на 1 септември и завршува на 31 август следната година.

Учебната година опфаќа учебна работна година, зимски и летен училишен распуст.

Учебната работна година почнува на 1 септември и завршува на 30 јуни. Зимскиот распуст, по правило, трае од 16 до 31 јануари, а летниот од 1 јули до 31 август.

Учебната работна година се дели на прво и второ полугодие.

Наставата во првото полугодие почнува на 1 септември и завршува на 15 јануари следната година.

Наставата во второто полугодие почнува на 1 февруари и завршува:

- а) за учениците од VIII одделение — на 31 мај,
- б) за учениците од I—VII одделение на 10 јуни.

Траењето на учебната работна година и почетокот и завршувањето на наставата во периодичните основни училишта (член 92) се определуваат со актот за нивното основање.

Ако деновите одредени за почетокот на наставата по претходните ставови паднат во недела, наставата почнува првиот иден ден.

## Член 19

По член 29 се додаваат нови членови 29а и 29б кои гласат:

## Член 19а

Основното училиште е должно во текот на учебната работна година, во првото и второто полугодие, вкупно да оствари најмалку 210 работни денови, како и да го оствари вкупниот полугодишен односно годишен број на часови на наставата, пресметан според наставниот план по секое наставно воспитно подрачје, односно предмет предвиден со тој план.

Минималниот број на наставните работни денови и часови во периодичните основни училишта се определува со актот за нивното основање, во склад со одредбите на член 92 од овој закон.

Како наставни работни денови, во смисла на претходните ставови, се сметаат деновите во кои се изведува наставата или се вршат набљудувања и посети на одделни работни и други организации и места со наставна цел.

Основното училиште односно неговата паралелка што до завршувањето на наставата според одредбите на претходниот член од која и да било причина не го оствари пропишаниот број наставни работни денови односно часови, е должно да ја продолжи

наставата за потребниот број денови односно часови досега не го постигне тој број. Продолжувањето на наставата може, по правило, да биде во првото полугодие најмногу до 25 јануари, а во второто полугодие до 30 јуни.

#### Член 19б

Општинското собрание може, со оглед на климатските прилики на своето подрачје, да определи и друго време за почнување и завршување на наставата во првото и второто полугодие, односно за траењето на зимскиот и летниот распуст, но под услов во текот на учебната работна година да се оствари пропишаниот вкупен број на наставни работни денови и часови.

#### Член 20

Член 30 се менува и гласи:

Во особено оправдани случаи (епидемија, елементарни непогоди и сл.) може да се прекине наставата во текот на учебната година. Прекинувањето на наставата поради епидемија се врши по предлог од надлежниот орган за здравство.

За прекинот од претходниот став одлучува советот на училиштето, кој е должен за тоа веднаш да го извести општинското собрание.

#### Член 21

Во член 31 став 2 зборовите „годишниот план“ се заменуваат со зборовите „годишната програма“, наместо запишката по зборот „училиштето“ се става точка, а зборовите по неа се бришат.

#### Член 22

Член 33 став 2 се менува и гласи:

Наставата во основното училиште се изведува според наставен план и програма. Основите на наставниот план и програмата ги донесува Просветно-културниот собор на Собранието на СР Македонија, а ги разработува и се грижи за нивното извршување Републичкиот завод за унапредување на школството, во склад со начелата на единствената настава во основното училиште.

При разработувањето на наставниот план и програма за основното училиште Републичкиот завод за унапредување на школството е должен да прибави мислење од органите на управување со училиштата и другите установи за воспитување и образование, наставниците и нивните здруженија, општествено-политичките организации, како и органите на општествено-политичките заедници.

#### Член 23

Член 34 се менува и гласи:

Советот на основното училиште го утврдува наставниот план и програмата на основното училиште според потребите на подрачјето и условите на училиштето, во склад со наставниот план и програмата утврдени според одредбите на претходниот член, по претходно прибавено мислење од работните и други организации и во согласност со надлежниот орган на просветно-педагошката служба.

#### Член 24

Во член 35 став 1 и 2 зборовите „националните малцинства“ се заменуваат со зборовите „народностите — национални малцинства“.

#### Член 25

Член 37 став 2 и 3 се менува и гласи:

Наставата во основното училиште е одделенски и предметна.

Наставата од I—IV одделение на основното училиште, по правило, е одделенска.

#### Член 26

Во член 38 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретаријат за просвета, по предлог на посебни стручни комисии што ги именува тој“.

#### Член 27

Во член 39 став 2 зборот „правилата“ се заменува со зборот „статутот“.

#### Член 28

Во член 42 став 3 зборовите „училишниот одбор“ се заменува со зборовите „советот на училиштето“, а зборовите „наставничкиот совет“ се заменуваат со зборовите „наставничкиот колегиум“.

#### Член 29

Во член 43 став 2 зборот „правилата“ се заменува со зборот „статутот“.

#### Член 30

Член 48 се менува и гласи:

Пред уписот во основното училиште, како и во текот на учебната година, задолжително се врши систематски лекарски преглед на децата. Лекарскиот преглед го организира надлежниот орган за здравство на општинското собрание, во соработка со органите на управување на училиштето.

#### Член 31

Во член 49 став 3 и во член 50 став 2 зборовите „Општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“.

#### Член 32

Во член 57 став 2 зборот „правилата“ се заменува со зборот „статутот“.

#### Член 33

Во член 58 став 2 и 4 зборот „правилата“ се заменува со зборот „статутот“, а по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

Училишните органи се должни да расправаат за предлозите што им ги упатува заедницата на учениците и за нив да донесат заклучоци.

Став 4 станува став 5.

#### Член 34

Во член 59 став 2 зборовите „општествените и стопанските организации и установите“ се заменуваат со зборовите „работните и други организации“.

#### Член 35

Во член 62 став 3 зборовите „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „Општинското собрание“, а зборовите „училишниот одбор“ со зборовите „советот на училиштето“.

#### Член 36

Во член 63 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија со посебни правилници“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретар за просвета со посебен правилник“.

## Член 37

Во член 64 зборовите „начелата за оценување и условите за напредување на учениците утврдени со сојузни прописи“ и записката по нив се бришат.

## Член 38

Во член 77 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретар за просвета“.

## Член 39

Во алинеја 4 на член 78 зборовите „наставничкиот совет“ се заменуваат со зборовите „наставнички колегиум на училиштето“, а зборовите „одделеничкиот совет“ се заменуваат со зборовите „наставнички колегиум на паралелката“.

## Член 40

Член 81 се менува и гласи:

Задолжителното работно време на наставниците на основното училиште се определува со општите прописи за работното време на работните луѓе.

Во рамките на работното време од претходниот став, бројот на работните часови на наставниците во наставата и на другите подрачја на воспитно-образовната дејност се утврдува со статутот на училиштето.

## Член 41

Член 82 се менува и гласи:

За проверување на стручната и педагошката способност на наставниците за вршење на наставно-воспитна работа наставниците полагаат стручен испит.

За да им се овозможи на наставниците стручно и педагошки да се усовршуваат и да го следат напредокот на педагошката теорија и практика, како и дисциплината по која изведуваат настава, се организираат задолжителни периодични форми за усовршување на наставниците.

Поблиски прописи за полагањето на стручниот испит и за спроведувањето на задолжителното периодично усовршување на наставниците донесува републичкиот секретар за просвета.

## Член 42

По член 83 се додава нов член 83а кој гласи:

За поуспешно остварување на воспитно-образовните задачи на училиштето, за проучување и унапредување на воспитно-образовната работа имагање на директорот на училиштето во спроведувањето на неговите инструктивно педагошки задачи, основното училиште може да има училишен педагог, училишен психолог и други стручни лица.

Две или повеќе основни училишта можат да имаат заеднички стручни лица.

Училишниот педагог изведува настава и врши други наставнички работи што ќе му ги определи наставничкиот колегиум на училиштето.

## Член 43

Член 83 се менува и гласи:

Поблиски одредби за засновувањето и престанокот на работниот однос, правата и должностите, како и дисциплинската и материјалната одговорност на наставниците и другите стручни лица на основното училиште се донесуваат со статутот и другите општи акти на училиштето, во склад со општите прописи за работните односи.

## Член 44

Член 84 се менува и гласи:

Основните училишта ги основа општината, во склад со програмата за развoток на тие училишта на нејзиното подрачје.

Актот за основање на основно училиште го донесува општинското собрание.

## Член 45

Во член 85 став 1 во првата реченица зборовите „Народните одбори на“ се бришат, а зборовите „Народниот одбор“ во втората реченица се заменуваат со зборовите „општинското собрание“.

Во член 85 став 2 зборовите „Народните одбори“ се заменуваат со зборот „општините“, а зборот „издршка“ и записката пред него се бришат.

## Член 46

Во член 87 став 5 и 6 зборовите „во буџетот на општината“, „по буџетот на општината“ и „издршка и“ се бришат.

## Член 47

Во член 88 став 2 по зборот „нормативи“ наместо точката се става запирка и се додаваат зборовите „што ги пропишува републичкиот секретар за просвета“.

## Член 48

Во став 1 на член 89 зборовите „органот на управата на околискиот народен одбор надлежен за работите на просветата се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на општинското собрание“.

## Член 49

Член 90 се менува и гласи:

Ако органот од претходниот член утврди дека новооснованото основно училиште не исполнува некои од условите пропишани со член 87 од овој закон, ќе го извести за тоа општинското собрание и ќе му предложи мерки за исполнување на тие услови. Ако општинското собрание не ги обезбеди пропишаните услови за работа на училиштето, собранието е должно на училишните обврзници да им обезбеди посетување на друго основно училиште во склад со одредбите на овој закон.

## Член 50

Член 92 се менува и гласи:

Во населбите, во кои поради малиот број на училишни обврзници нема услови за основање полно основно училиште (од I—VIII), а не е обезбеден превоз или сместување на училишните обврзници во најблиското полно основно училиште, за остварувањето на задолжителното основно образование општината обезбедува средства за основање на подрачни училишта на најблиското полно основно училиште.

Подрачните училишта се основаат како неполни основни училишта, неразвиени основни училишта и периодични основни училишта.

Неполно основно училиште се основа во населбите кои од најблиското полно основно училиште се оддалечени 2—5 километри и во него се школуваат, по правило, ученици од I—IV одделение. Учениците од неполните основни училишта го продолжуваат задолжителното школување во најблиското полно основно училиште.

Неразвиено основно училиште се основа во населбите кои од најблиското полно основно училиште се оддалечени 2—5 километри и во него се школуваат, по правило, ученици од I—IV одделение. Учениците од неполните основни училишта го продолжуваат задолжителното школување во најблиското полно основно училиште.

Неразвиено основно училиште се основа во населбите кои од најблиското полно основно училиште се оддалечени повеќе од 5 километри и во нив се школуваат, по правило, ученици од I—VIII одделение.

Периодично основно училиште се основа во населбите во кои поради малиот број на училишни обврзници нема можност за основање на неразвиено односно неполно основно училиште и во него, по правило, се школуваат ученици од I—VIII одделение. Овие училишта за училишните обврзници од I—IV одделение се организираат во местото на нивното живеење, а за училишните обврзници од V—VIII одделение можат да бидат и собирани. Наставата во овие училишта е во скратено траење, но не помалку од 100 наставни денови во учебната година.

#### Член 51

Член 93 се менува и гласи:

Подрачните училишта се дислоцирани работни единици на најблиското полно основно училиште (во натамошниот текст: централно основно училиште).

#### Член 52

Член 94 се менува и гласи:

Подрачните училишта и централното основно училиште сочинуваат едно училишно подрачје, кое го определува општинското собрание.

#### Член 53

Член 95 се менува и гласи:

Основањето, спојувањето, припојувањето и разделувањето на подрачните училишта, определувањето на одделенијата во кои се врши школување на училишните обврзници како и одредувањето на нивното подрачје и седиште се врши со акт на советот на централното основно училиште, во согласност со општинското собрание.

#### Член 54

Во член 96 став 5 се менува и гласи:

За формирање на паралелки во основното училиште одлучува советот на училиштето по предлог од наставничкиот колегиум на училиштето.

#### Член 55

Во член 97 став 3 зборовите „Советот за просвета на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „советот на училиштето“.

#### Член 56

Член 98 се менува и гласи:

Во основното училиште може да се врши испитување на нови методи на работа и користење на современите наставни средства во изведувањето на наставата, како и воспитно-образовната структура на училиштето и проверувањето на успехот на учениците и другите прашања од областа на воспитувањето и образованието.

За испитувањето од претходниот став одлучува советот на училиштето.

Републичкиот секретар за просвета може да одобри отстапување од пропишаниот план и програма во училиштата од став 1 на овој член, во рамките на основите на наставниот план и програма.

#### Член 57

По член 98 се додава нов член 98а кој гласи:

За да се овозможи хоспитирање на учениците и студентите што се подготвуваат за наставнички позив, советот на основното училиште и советот на установата за образование на наставници можат да се спогодат основното училиште или одделни негови паралелки да служат како вежбални на установата за образование на наставници.

#### Член 58

Член 99 се менува и гласи:

Основното училиште може да се укине само ако не исполнува некој од условите за основање на училиште предвидени со овој закон, а кои се однесуваат на работата на училиштето, на исполнувањето на неговите задачи како и на потребата од неговото натамошно постоење.

Решението за укинување на основно училиште го донесува општинското собрание.

Пред донесувањето на решението за укинување на основно училиште, општинското собрание е должно да прибави мислење од работната заедница и советот на училиштето за оправданоста на укинувањето на училиштето и граѓаните од подрачјето на училиштето.

Општинското собрание е должно на училишните обврзници од подрачјето на укинатото училиште да им обезбеди посетување на друго основно училиште во склад со одредбите на овој закон.

#### Член 59

По член 99 се додава нов член 99а кој гласи:

#### Член 59а

Основањето и укинувањето на основно училиште се запишува во регистарот на установите, што го води окружниот стопански суд, на чие подрачје се наоѓа седиштето на училиштето.

Со регистрацијата основното училиште се здобива со својство на правно лице.

#### Член 60

Поднасловот „2 припојување и разделување на основните училишта“ се менува и гласи:

2. Спојување, припојување, разделување и издвојување на основните училишта.

#### Член 61

Основно училиште може да се спои или припои со друго основно училиште, ако за тоа постојат оправдани причини и ако со тоа се обезбедуваат подобри услови за работа согласно одредбите на овој закон.

Одлука за спојување односно припојување донесуваат работните заедници на училиштата во согласност со општинското собрание.

## Член 62

Член 101 се менува и гласи:

Со решението за спојување односно припојување на основното училиште се определува натамошното управување со имотот со кој тоа управувало како и чувањето на училишната документација.

Наставниците и другите работни луѓе на споените односно припоените училишта продолжуваат со работа во училиштето што настанало со спојувањето односно припојувањето. Доколку бројот на наставниците и другите работни луѓе ги надминува потребите со прекубројните лица се постапува според општите прописи за работни односи.

На спојувањето и припојувањето на основните училишта сходно се применуваат одредбите на член 99а од овој закон.

## Член 63

Член 102 се менува и гласи:

Основно училиште може да се раздели на две или повеќе основни училишта, ако разделените училишта ги исполнуваат условите од член 87 на овој закон.

Подрачно училиште може да се издвои од централното основно училиште и да продолжи со работа како самостојна и самоуправна работна организација ако ги исполнува условите од чл. 87 од овој закон.

Актот за разделување, односно издвојување го донесува работната заедница на основните училишта во согласност со општинското собрание.

Со актот од претходниот став се определува начинот на поделбата на имотот со кој управувало училиштето, натамошното чување и училишната документација, како и распоредувањето на наставниците и другите работни луѓе во разделените односно издвоените основни училишта.

За разделувањето односно издвојувањето на основните училишта сходно се применуваат одредбите на член 89, 90 и 99а на овој закон.

## Член 64

Во член 103 зборовите „припојување односно разделување“ се заменуваат со зборовите „спојување, припојување, разделување и издвојување“.

## Член 65

Член 104 се менува и гласи:

Основното училиште со своето работење се здобива со средства што се потребни за вршење на неговата дејност.

За дејноста што ја врши, основното училиште има право на надоместок.

Средствата за надоместок од претходните ставови ги обезбедува општината во склад со посебните прописи.

Висината на средствата на одделни основни училишта се утврдува врз основа на годишната програма за работа на училиштето така што, во склад со начелата на распределбата според трудот, да се обезбедат на основа еднакви услови за работа и здобивање на доход на сите основни училишта на подрачјето на општината.

Покрај средствата од став 3 на овој член за вршење на својата дејност, основното училиште мо-

же да остварува средства од работни и други организации, од посебни фондови, од приходи од имотот со кој управува училиштето, од прилози на граѓани, како и од други приходи што ќе ги оствари училиштето со проширување на својата дејност.

## Член 66

Член 105 се менува и гласи:

Основното училиште самостојно го утврдува и го распределува својот доход, во согласност со законот и другите прописи.

## Член 67

Член 106 се менува и гласи:

Сите средства што ќе ги оствари основното училиште го сочинуваат неговиот вкупен приход.

## Член 68

Член 107 се менува и гласи:

Од својот вкупен приход основното училиште ги надоместува материјалните трошоци определени врз основа на закон и ги пресметува и упатува со закон предвидените обврски.

Основното училиште, по надоместувањето на материјалните трошоци и пресметувањата и упатувањето на законските обврски, го утврдува и распоредува својот доход.

Доходот на основното училиште се распоредува на дел за задоволување на личните потреби на работните луѓе (лични доходи) и на дел за заеднички потреби и за проширување на материјалната основа на училиштето (фондови).

Расподелбата на доходот на основното училиште на средства за лични доходи и на средства за фондови ја врши советот на училиштето, според основните и мерилата пропишани со статутот и со правилникот за распределбата на доходот на училиштето во склад со начелата утврдени со закон, со насоките изразени во општествениот план како и со задачите на училиштето.

## Член 69

Член 108 се менува и гласи:

Финансиските средства на основното училиште се користат врз основа на финансискиот план на училиштето, кој се донесува за секоја календарска година.

Основното училиште на крајот на секоја година составува завршна сметка.

Финансискиот план и завршната сметка на основното училиште ги утврдува советот на училиштето.

## Член 70

Во глава VIII — Управување со основното училиште поднасловите и членовите 109—144 се менуваат и гласат:

## Член 109

Органи на управување во основното училиште се: советот на училиштето, управниот одбор и директорот.

Со статутот на централното основно училиште можат да се установуваат органи на управување соодветни на органите од претходниот став во одделни подрачни училишта на централното основно училиште, да се определи нивниот делокруг како и

да се уредуваат меѓусобните односи на органите во централното основно училиште и подрачните училишта.

#### Член 110

Органите на управување во основното училиште ги вршат своите права и должности врз основа и во рамките на законот и други прописи како и статутот на училиштето.

#### а) Советот на основното училиште

#### Член 111

Во основното училиште, чија работна заедница има 30 и повеќе членови, се избира совет на училиштето.

#### Член 112

Советот на основното училиште го сочинуваат:

а) најмалку 15 членови што ги избира работната заедница од редот на своите членови на начин и според постапката определена со посебните прописи за избирање работнички совети и други органи на работните организации, како и со статутот на училиштето;

б) претставниците на општествената заедница што ги избираат, делегираат односно именуваат заинтересираните органи, работни и други организации, како и општинското собрание на начин и според постапката утврдени со статутот на општината, односно соодветната организација.

Со статутот на училиштето се определува вкупниот број на членови на советот, бројот на членовите што ги избира работната заедница, како и кои сргани и организации и во кој број избираат, делегираат, односно именуваат свои претставници за членови на советот.

Бројот на членовите на советот на училиштето што ги избира работната заедница, освен во основните училишта од член 119 на свој закон, не може да биде помал од 2/3 од вкупниот број членови на советот на училиштето.

Директорот на училиштето и неговиот заменик не може да биде избран за член на советот на училиштето.

#### Член 113

Членовите на советот на основно училиште се избираат на две години.

Сексја година се избира половина од вкупниот број на членовите на советот на училиштето.

При првите избори на членовите на советот во новосновано основно училиште, како и во основно училиште што настанало со спојување, издвојување, припојување и разделување, една половина од бројот на членовите на советот се избираат на една година.

Никој не може да биде избран двапати едно по друго за член на советот на училиштето.

Изборите за членови на совет на училиште ги распишува советот на училиштето.

Изборите за членови на совет на училиште се вршат во почетокот на учебната година во месец септември.

#### Член 114

Работната заедница на училиштето како и органот или организацијата што го избрала членот на советот на училиштето може да го отповика и пред

истекот на рокот за кој е избран, ако тој не може да ја врши својата должност или ја запоставува.

#### Член 115

Советот на основно училиште избира претседател од редот на членовите што ги избрала работната заедница.

#### Член 116

Советот на основното училиште ги врши особено овие работи:

1. донесува статут на училиштето,  
2. се грижи за целокупниот живот и работа на училиштето, го разгледува успехот од работата и положбата на училиштето, дава насоки и презема мерки за унапредување на воспитно-образовната работа на училиштето;

3. се грижи за унапредувањето на материјалните и другите услови за работа и живот на училиштето и го помага организирањето и унапредувањето на културниот и општествено-забавниот живот, физичката култура и техничкото образование на учениците во училиштето и надвор од него;

4. Во склад со овој закон и другите прописи одлучува за утврдувањето на наставниот план и програма;

5. донесува годишна и долгорочна програма за работа и развоток на училиштето, одлучува за начинот и условите за неговото извршување и за таа цел дава соодветни препораки;

6. ги разгледува предлозите и претставките на граѓаните по прашања од општ интерес за работата на училиштето;

7. врши општ надзор над користењето на општествениот имот на училиштето;

8. се грижи за здравствената и социјалната заштита на учениците како и за сместувањето, исхраната, животните услови и воспитувањето на учениците во дом за ученици или во слични установи;

9. на општинското собрание му предлага менување името на училиштето;

10. се грижи за поврзување на училиштето со средината и за унапредувањето соработката со работните и другите организации, чија дејност е во врска со работата на училиштето и воспитувањето на младината;

11. донесува деловник за својата работа, како и други општи самоуправни акти;

12. дава мислење за оправданоста на укинувањето на училиштето;

13. донесува решенија за спојување припојување и разделување на училиштето како и за издвојување на одделни работни единици на училиштето во самостојни и самоуправни работни организации или припојување кон други училишта;

14. го избира претседателот на советот од редот на членовите на советот што ги избрала работната единица;

15. ги именува половината од членовите на конкурсната комисија за распишување и спроведување на конкурс за именување директор на училиштето;

16. по предлог од конкурсната комисија именува директор и одлучува по предлогот за неговото разрешување што го поднесува комисијата за оценување на барањето за разрешување на директорот;

17. по предлог од управниот одбор, распишува конкурс и врши именување и разрешување на раководни места определени со статутот или друг општ акт на училиштето;

18. ги утврдува работните места во училиштето;

19. донесува правилник и други општи акти за распределбата на доходот на училиштето;

20. утврдува финансиски план и завршна сметка на училиштето;

21. донесува правилник и други општи акти за распределба на личните доходи и работните односи во училиштето;

22. одобрува основање на ученички организации и друштва;

23. решава по приговорите против одлуките на управниот одбор, директорот и стручните органи на училиштето;

24. по предлог од управниот одбор распишува конкурс и донесува решенија за засновување и престанок на работниот однос на наставниците и другите работници на работните места определени со статутот;

25. по предлог од наставничкиот колегиум на училиштето одлучува за поделбата на одделенија во паралелки, ги определува раководителите на паралелките, го утврдува распоредот на учениците по паралелки и ги распоредува наставниците по предмети, одделенија и паралелки според нивната специјалност.

26. соработува со родителите за создавање што подобри услови за остварување воспитно-образовните задачи на училиштето, се грижи најмалку двапати годишно да се организираат состаноци со родителите и наставниците на кои се разгледуваат постигнатите резултати во работата на училиштето и мерките за унапредување на воспитно-образовната дејност на училиштето;

27. го утврдува извештајот за работата на училиштето, го определува денот на одржувањето на годишното собрание и годишната училишна свеченост;

28. одлучува по прашањата за продолжување и прекилот на наставата;

29. дава согласност за примена на дисциплинските мерки спрема учениците кога е тоа со посебни прописи ставено во делокруг на советот;

30. му дава предлог на општинскиот орган на управата за преместување на ученик во друго училиште;

31. донесува куќен ред на училиштето;

32. ги избира членовите на управниот одбор;

33. одлучува за задржување во училиштето на учениците постари од 15, но не постари од 17 години, ако со успех ја следат наставата;

34. го определува бројот на наставните и другите работни часови на наставниците и директорот;

35. одлучува за употребата на финансиските средства на училиштата и неговите фондови, доколку со статутот на училиштето располагањето на тие средства не е предоставено на други органи;

36. врши и други работи што со закон, друг пропис и статутот на училиштето му се ставени во делокруг.

#### Член 117

Во работите од т. 1—17 на претходниот член одлучуваат сите членови на советот на училиштето.

Во работите од т. 18—20 од претходниот член одлучуваат членовите на советот на училиштето избрани од работната заедница во согласност со претставниците на општествената заедница.

Во другите работи од претходниот член одлучуваат само членовите на советот избрани од работната заедница.

#### Член 118

Во основните училишта, чија работна заедница има помалку од 30 членови, функцијата на советот на училиштето ја вршат сите членови на работната заедница и претставниците на општествената заедница.

Со статутот на училиштето може да се предвиди непосредно вршење на функцијата на советот според одредбите од претходниот став и кога работната заедница има повеќе од 30, а помалку од 70 членови.

Во случаите од претходните ставови сходно се применуваат одредбите од претходниот член на овој закон.

#### Член 119

Во основните училишта, чија работна заедница има помалку од 5 членови, функцијата на советот на училиштето ја вршат сите членови на работната заедница со рамноправно учество на претставниците на општествената заедница.

Во случаите од претходниот став за претседател на работната заедница може да се избере и член на советот од редот на претставниците на општествената заедница.

#### Член 120

Советот на основното училиште за работите од својот делокруг одлучува на седница.

Во работите од т. 1—20 и чл. 117 од овој закон, советот може полноважно да решава, ако на седницата се присутни повеќе од половината од вкупниот број негови членови избрани од работната заедница и повеќе од половината од вкупниот број на членови — претставници на општествената заедница, а одлуките се донесуваат со мнозинството гласови на сите присутни членови.

Во другите работи од чл. 117 на овој закон советот може полноважно да решава ако на седницата се присутни повеќе од половината од вкупниот број на членовите избрани од работната заедница, а одлуките се донесуваат со мнозинството гласови на присутните членови.

Одредбите од претходните ставови сходно се применуваат и во случаите од член 118 на овој закон.

#### Член 121

Членовите на совет на основно училиште се должни повремено да ги информираат телата што ги избале за работата на советот и за работата на училиштето, како и да им полагаат сметка за својата работа.



**Член 122**

Советот на основно училиште, на крајот на учебната година, на општинското собрание му поднесува извештај за работата на училиштето. Тој е должен да поднесе и посебен извештај по барање од општинското собрание.

7. Во член 81 став 2 зборовите „односно поединичниот акт се укинува“ се бришат.

8. Во член 83 зборовите „пропишува наставни планови и програми за основните училишта“ се бришат.

9. Во член 88 став 2 зборовите „ги пропишува републичкиот секретар за просвета“ се заменуваат со зборовите „се донесуваат“.

10. Член 166 се преформулира и гласи: „Со актот за основање на основното училиште се определува кој ќе ги изврши подготвителните работи за отпочнувањето со работа на училиштето“.

**б) Управен одбор****Член 123**

Управниот одбор има најмалку 5 членови.

Членовите на управниот одбор ги избира советот на училиштето во потесен состав, од редот на членовите на работната заедница.

Покрај членовите на управниот одбор, се избира и определен број на нивни заменици.

Претседателот на советот на училиштето не може да биде избран за член на управниот одбор.

Директорот на училиштето е член на управниот одбор според својата положба.

Бројот на членовите на управниот одбор и нивните заменици се утврдува со статутот на училиштето.

**Член 124**

Членовите на управниот одбор се избираат секоја година.

Никој не може да биде избран повеќе од два пати едноподруго за член на управниот одбор.

Советот на училиштето може да отповика член на управниот одбор и пред истекот на рокот за кој е избран, ако тој не може да ја врши својата должност или ја запоставува.

**Член 125**

Членовите на управниот одбор помеѓу себе избираат претседател на управниот одбор.

За претседател на управниот одбор не може да биде избран директорот и пом. директорот на училиштето.

**Член 126**

Управниот одбор одлучува за работењето на училиштето, а особено:

1. се грижи за извршување заклучоците на советот на училиштето;

2. одлучува за начинот на користењето на општествениот имот;

3. ја следи работата на училиштето и предлага соодветни мерки на нејзиното унапредување;

4. подготвува материјали и предлози по прашања за кои решава советот на училиштето;

5. го утврдува предлогот на годишната и долгорочната програма за работа на училиштето како и предлогот на финансиски план, завршна сметка,

статутот и другите општи акти што ги донесува советот;

6. врши распределба на работите во училиштето и задолженијата на наставниците и другите работни луѓе;

7. го утврдува рокот за полагање на поправните, вонредните и другите испити во училиштето;

8. организира меѓусебна размена на искуства со други училишта;

9. по предлог од наставничкиот колегиум на училиштето доделува награди, изречува пофалби како и дисциплински мерки на учениците за кои со посебни прописи односно статутот на училиштето е овластен;

10. врши и други работи што со закон, друг пропис и статутот на училиштето му се ставени во делокруг.

**Член 127**

Во основните училишта, чија работна заедница има помалку од 10 членови, функциите на управниот одбор ги врши работната заедница непосредно.

**в) Директор****Член 128**

Директорот на основното училиште го застапува училиштето непосредно раководи со работењето на училиштето и ги извршува одлуките на работната заедница на училиштето, советот на училиштето, управниот одбор, како и заклучоците на наставничкиот колегиум на училиштето.

Директорот непосредно ја организира работата на училиштето, се грижи за изведување на воспитно-образовната работа и заедно со другите органи на училиштето е одговорен за остварување на годишната програма на училиштето.

**Член 129**

Директорот е педагошки раководител на училиштето. Тој врши инструктивно педагошки надзор со цел воспитно-образовната работа да се изведува плански за да се остварат што поуспешно воспитно-образовните задачи на училиштето.

**Член 130**

Директорот на училиштето е наредбодател за извршување на финансискиот план на училиштето.

**Член 131**

Директорот, спрема наставниците и другите работни луѓе во училиштето, ги врши правата на непосреден дисциплински старешина, по предлог од комисијата во склад со прописите за дисциплинска одговорност.

**Член 132**

Директорот ги подготвува и им претседава на седниците на наставничкиот колегиум на училиштето.

**Член 133**

Директорот на училиштето се грижи за спроведувањето на законите и другите прописи и е одговорен за законитоста на работата на училиштето и за исполнувањето на законските обврски на училиштето.

**Член 134**

Ако директорот најде дека општ акт како и поединечен акт на органот на управување на училиштето, освен поединечниот акт донесен во управна постапка и актите по кои за одлучување е предвидена судска надлежност, е во спротивност со законот, ќе го предупреди за тоа органот на управување. Ако и по предупредувањето од страна на директорот органот на управување остане при својот акт, директорот е должен во рок од 3 дена да му предложи на органот на општинското собрание, што врши надзор над законитоста на работата на училиштето, запирање на таквиот акт од извршување. До донесувањето на актот со кој се решава по предлогот за запирање, актот на органот на управување не може да се изврши.

Општинското собрание е должно најдоцна 30 дена од денот на приемот на предлогот за запирање од директорот да реши дали актот останува во сила или се става вон сила.

**Член 135**

За директор на основно училиште може да се именува лице што ги исполнува пропишаните услови за наставник во основно училиште, како и другите услови определени со статутот на училиштето.

**Член 136**

Директорот на основно училиште се именува врз основа на јавен конкурс.

Конкурсот го распишува и го спроведува конкурсната комисија која се оформува во основното училиште.

Конкурсната комисија се состои од 6 членови, од кои три члена именува советот на училиштето, а три члена општинското собрание на чие подрачје е седиштето на училиштето.

**Член 137**

Директорот на основно училиште се именува на четири години. По истекот на овој рок истото лице по истата постапка може да биде повторно именувано.

**Член 138**

Советот на основно училиште може, по барање на членовите на работната заедница на училиштето, да го разреши директорот од должност и пред истекот на времето на кое е именуван, ако не ги извршува со доволен успех улогата и задачите што му се доверени во управувањето со училиштето. Разрешувањето се врши по претходно прибавено мислење од комисијата за оценување на барањето за разрешување на директорот.

Директорот може да се разреши од должност и врз основа на свое барање односно по свое согласување.

Директорот се разрешува од должност по силата на закон во случаите определени со посебните прописи.

Директорот на основно училиште, што е разрешен ги задржува правата од работниот однос како наставник во училиштето.

**Член 139**

Во однос на постапката за именување и разрешување директор на основно училиште се применуваат посебните прописи за именување и разрешување на директор на работните организации.

**Член 140**

Во основните училишта, кои работат во две или повеќе смени, може да се установи раководно работно место помошник директор. Одлука за установување работно место помошник директор донесува советот на училиштето, кој го определува и неговиот делокруг.

**Член 141**

Ако на упразнетото место директор на основно училиште не можел да биде благовремено именуван нов директор, советот на училиштето на упразнетото место именува, без конкурс, вршител на должноста директор, по прибавено мислење од комисијата на општинското собрание за избор и именување.

Вршителот на должноста директор на таа должност може да остане најдолго шест месеци. Ако тој рок не се именува директор, советот на училиштето може, во согласност со општинското собрание, повторно, без конкурс, да именува вршител на должноста директор, но најмногу уште за шест месеци.

Вршителот на должноста директор ги врши правата и должностите на директор.

**г) Работна заедница****Член 142**

Членовите на работната заедница на основно училиште непосредно одлучуваат на соборот на работните луѓе, со референдум и преку други форми на непосредно одлучување.

**Член 143**

Начинот на работа на работна заедница и начинот на одржување собири на работните луѓе, како и спроведувањето на други форми на непосредно одлучување се уредуваат со статутот на училиштето.

**д) Собрание****Член 144**

Секоја учебна година, по завршувањето на наставата, се свикнува годишно собрание на кое учествуваат членовите на советот и управниот одбор на училиштето, наставниците, учениците, родителите и други граѓани и претставници на работни и други организации, чија дејност е поврзана со работата на основното училиште и со воспитувањето на младината.

На собранието директорот на училиштето поднесува извештај за работата на училиштето. На собранието можат да се утврдуваат натамошните насоки за работата во идната учебна година.

**Член 71**

По член 144 се додава нова глава IX која гласи:

„IX Стручни органи на основното училиште“ и се додаваат нови членови 144а — 144г кои гласат:

## Член 144а

Стручни органи во основното училиште се: наставничкиот колегиум на училиштето, наставничкиот колегиум на паралелката и раководителот на паралелката.

Со статутот на училиштето можат да се устануваат и други стручни органи во основното училиште.

## Член 144б

Наставничкиот колегиум на училиштето го сочинуваат сите наставници на училиштето и директорот.

## Член 144в

На основните училишта, во кои има помалку од тројца наставници, не се формира наставнички колегиум на училиштето, туку работите на колегиумот ги врши директорот на училиштето.

## Член 144г

Наставничкиот колегиум на паралелка во основно училиште се формира во паралелките со предметна настава и го сочинуваат одделенскиот раководител и сите наставници што изведуваат настава во паралелката.

## Член 144д

Секоја паралелка на основно училиште има раководител на паралелката што ги одредува управниот одбор на училиштето по предлог од наставничкиот колегиум на училиштето од редот на наставниците што предаваат во паралелката.

Раководителот на паралелката раководи со педагошките работи и ја врши администрацијата на паралелката.

## Член 144ѓ

Со статутот на училиштето поблиску се определува делокругот и начинот на работа на стручните органи на основното училиште.

## Член 72

Глава „IX“ станува глава „X“.

## Член 73

Член 145 се менува и гласи:

Во основното училиште се води единствена педагошка евиденција на податоците што се од интерес за целата земја.

Овие податоци, како и начинот на водењето на евиденцијата, се определуваат со сојузни прописи.

Другите податоци, за кои се води педагошка евиденција во основното училиште и формите на евиденцијата, ги определува републичкиот секретар за просвета.

## Член 74

Став 1 на член 146 се менува и гласи:

На учениците што го завршиле VIII одделение, основното училиште им издава свидетелство за завршеното школување кое има карактер на јавна исправа и ги дава правата предвидени со закон.

## Член 75

Во член 147 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ се заменуваат со зборовите „републичкиот секретар за просвета“.

## Член 76

Глава „X“ „Администрација“ и членовите 148—150 се бришат.

## Член 77

Во член 152 зборовите „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „општинско собрание“, а зборот „управителот“ со зборот „директорот“.

## Член 78

Член 153 се менува и гласи:

Општинското собрание ја претресува општата состојба и прашањата од заеднички интерес за развитокот и управувањето на основното училиште на подрачјето на општината, ја определува политиката и одлучува за основните прашања од значење за развитокот на основните училишта и унапредувањето на нивната работа и успехот на учениците, основа основни училишта, се грижи училишните обврзници редовно да го посетуваат основното училиште, врши општествен надзор како и донесува прописи и презема мерки за кои со закон или со статутот на општината е овластено.

Во вршењето на општествениот надзор заради обезбедување јавност и општествена одговорност во работата на основните училишта, општинското собрание претресува општи прашања во врска со располагањето со општествените средства на основните училишта и со распределбата на доходот како и со начинот на извршувањето на правата и должностите на основното училиште.

Општинското собрание врши општествен надзор во соработка со органите на управувањето во основното училиште, со цел за развивање на одговорноста и социјалистичките норми во самоуправувањето, делувањето и располагањето со општествените средства.

Со општествениот надзор општинското собрание не може да ги ограничува со уставот и законот утврдените права на основното училиште како самостојна и самоуправна работна организација, ниту да нанесе повреда на неговите права и на закон заснованите интереси.

## Член 79

Членовите 154, 155 и 156 се бришат.

## Член 80

Член 157 станува член 154.

## Член 81

Во став 1 на член 158 кој станува член 155, зборот „управителот“ се заменува со зборот „директорот“, а став 3 на тој член се менува и гласи:

Ако општинскиот орган на управата утврди дека основното училиште донело општ акт што е во спротивност со законот или пропис донесен врз основа на закон, без одлагање таквиот акт ќе го достави до општинското собрание кое ќе донесе решение за тоа дали општиот акт се запира, или останува во сила.

## Член 82

Членовите 159—163 се бришат.

## Член 83

Член 165 се брише.

## Член 84

Член 166 станува член 157 и се менува и гласи:

Стручен надзор над работата на основните училишта вршат органите на просветно-педагошката служба според посебни прописи.

## Член 85

Глава XIII Преодни форми за остварување на задолжителното основно образование и членовите 167—171 се бришат.

## Член 86

Глава XIV станува глава XIII, а членовите 172 и 173 стануваат членови 158 и 159.

## Член 87

Член 174 станува член 160 и се менува и гласи:

Школувањето за основно образование на возрасните трае четири години (8 полугодија).

Наставата во училиштата и паралелките за основно образование на возрасните се изведува според наставен план и програма што ги пропишува републичкиот секретар за просвета, во склад со одредбите на член 33 од овој закон.

Во одделни училишта односно паралелки за основно образование на возрасните школувањето може да се организира и по наставни предмети односно групи предмети сукцесивно, така што слушателите, откако ќе ја завршат наставата по еден предмет или група предмети да ја следат наставата по друг предмет односно група предмети и да го завршат училиштето односно паралелката кога со успех ќе ја завршат наставата по сите предмети предвидени со наставниот план.

Наставата во училиштата односно паралелките за основно образование на возрасните, во кои школувањето се врши по наставни предмети односно групи предмети, е само предметна и трае до совладувањето на пропишаната наставна програма.

## Член 88

Член 175 станува член 161 и се менува и гласи:

Решение за основање на училишта за основно образование на возрасните донесуваат општинските собранија како и работните и други организации.

Општинските собранија на две или повеќе општини, односно две или повеќе работни и други организации можат да се спогодат заеднички да основаат училиште за основно образование на возрасните.

Паралелките за основно образование на возрасните ги основа советот на основно училиште.

Училиштата и паралелките за основно образование на возрасните се основаат според потребите и можностите на заедницата.

## Член 89

Член 176 станува член 162 и се менува и гласи:

Училишта односно паралелки за основно образование на возрасните можат да се основаат ако има доволен број слушатели и ако се обезбедени потребни финансиски средства, училиштен простор, опрема и наставнички кадар.

## Член 90

Член 177 станува член 163 и се менува и гласи:

Средствата за основање и работа на училиштата и паралелките за основно образование на возрасните ги обезбедува основачот.

Со актот за основање може да се определи во обезбедувањето на средствата од претходниот став да учествуваат и слушателите.

## Член 91

Член 178 станува член 164 и се менува и гласи:

Поблиски прописи за организацијата и работата на училиштата и паралелките за основно образование на возрасните донесува републичкиот секретар за просвета.

## Член 92

Глава XV станува глава XIV, членовите 179—184 се бришат и се додаваат нови членови 165—168 кои гласат:

## Член 165

Постојните основни училишта ќе се сообразат со одредбите на овој закон во рок од една година од неговото влегување во сила.

## Член 166

До донесувањето на статутот на новоосновано основно училиште, правата и должностите на советот на училиштето и управниот одбор ги врши посебна комисија што ја формира основачот на училиштето.

## Член 167

До донесувањето на поблиски прописи предвидени со овој закон, остануваат во сила прописите што не се спротивни на одредбите на овој закон и тоа:

1. Правилникот за оценување и напредување на учениците во основното училиште („Службен весник на НРМ“ бр. 16/60, 38/60 и 16/61);

2. Правилникот за воведување на пофалби, награди и дисциплински мерки и за начинот на нивното применување во основното училиште („Службен весник на НРМ“ бр. 29/60);

3. Правилникот за полагање на поправни, одделенски и вонредни испити во основното училиште („Службен весник на НРМ“ бр. 16/61);

4. Правилникот за организација на училиштата и паралелките за основно образование на возрасните („Службен весник на НРМ“ бр. 7/62);

5. Одредбите од Правилникот за стучниот испит на наставничкиот и воспитниот персонал („Службен весник на НРМ“ бр. 7/62) што се однесуваат на наставниците во основното училиште.

## Член 168

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за вечерните основни училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 35/54), Законот за нижите вечерни гимназии („Службен весник на НРМ“ бр. 19/55) и Уредбата за казнување на лица кои што не ги праќаат децата во училиште („Службен весник на НРМ“ бр. 39/48).

## Член 93

Законодавно правната комисија на Републичкиот собор на Собранието на СР Македонија ќе утврди пречистен текст на Законот за основното училиште.

## Член 94

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

## 106.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДИГАЊЕ ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ

Се прогласува Законот за подигање јавни споменици, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 23 март 1965 година.

У. бр. 58

24 март 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Во согласност со член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за подигање на јавни споменици („Службен весник на НРМ“ број 16/60) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања така што неговиот текст гласи:

## ЗАКОН

## ЗА ПОДИГАЊЕ ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ

## Член 1

Јавен споменик, во смисла на овој закон, се творби од областа на архитектурата, скулптурата и сликарството, со уметничка вредност, што се подигаат на јавни места.

Јавен споменик не се декоративните творби од областа на скулптурата и сликарството што се подигаат на јавни места со украсна намена, како и надгробни споменици.

## Член 2

Јавни споменици можат да се подигаат на начин и под услови предвидени со овој закон.

## Член 3

Јавни споменици можат да подигнат општествено-политичките заедници, работните и другите организации и група граѓани (во натамошниот текст: нарачители).

## Член 4

За подигање јавен споменик одобрение издава органот надлежен за работите на урбанизмот на Собранието на општината на чие подрачје ќе се подигне јавниот споменик.

Со барањето за издавање одобрение нарачителот на јавен споменик поднесува програма подигање на споменикот и гаранција дека се обезбедени материјални средства за неговото подигање.

## Член 5

Органот надлежен за издавање одобрение може да го одбие барањето ако подигнувањето на јавен споменик не е во согласност со урбанистичкиот план за населеното место односно одлуката на Собранието на општината што го заменува урбанистичкиот план, како и кога не е поднесена гаранција од претходниот член.

## Член 6

Органот надлежен за издавање одобрение ќе го одземе издаденото одобрение ако споменикот што се изведува значително отстапува од програмата за која е издадено одобрение.

## Член 7

За изведба на јавен споменик за кој е издадено одобрение, нарачителот распишува конкурс за изработка на идеен проект односно скица.

Извршниот совет може да одлучи во исклучителни случаи да не се применува одредбата од претходниот став.

## Член 8

Конкурс за изработка идеен проект за изведба на јавен споменик спроведува конкурсна комисија.

Членовите на конкурсната комисија ги именува нарачителот на јавниот споменик од редот на истакнати архитекти, скулптори, сликари, уметнички критичари, историчари на уметноста и други општествени работници, кои како поединци и членови на соодветни организации и здруженија ќе обезбедат уметничка вредност и општествено значење на споменикот.

## Член 9

Конкурсот за изработка идеен проект се објавува во дневниот печат. Нарачителот може да го објави конкурсот и на друг погоден начин.

## Член 10

По објавувањето на резултатите од конкурсот, нарачителот е должен јавно да го изложи конкурсниот материјал.

## Член 11

Изведбата на јавен споменик може да се довери на архитекти, скулптори, сликари, други ликовни уметници и работни организации (во натамошниот текст: изведувачи).

## Член 12

Изведувачот на јавен споменик и нарачителот склучуваат договор за изведба. Со договорот се уредуваат правата и обврските на нарачителот и изведувачот на јавниот споменик.

## Член 13

Приемот на јавен споменик го врши конкурсната комисија.

## Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

107.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

Се прогласува Законот за библиотеките, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 23 март 1965 година.

У. број 57

24 март 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Видое Смилевски, с. р.**

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за библиотеките („Службен весник на НРМ“ број 42/60) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања, така што неговиот текст гласи:

### ЗАКОН

#### ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

###### Член 1

Библиотеките се установи кои преку книгата и другиот библиотечен материјал придонесуваат за ширење на општото образование и културата и ја помагаат научната и стручната работа.

За таа цел библиотеките набавуваат, стручно обработуваат, чуваат и даваат на користење книги и друг библиотечен материјал.

###### Член 2

Како библиотечен материјал во смисла на овој закон се сметаат: книги, брошури, сепарати, скрипти, музикалии, списанија, весници, географски карти и атласи од сите видови, глобуси, уметнички фотографски мапи, албуми, фотодокументација, библиофилски изданија, грамофонски плочи, каталози, програми и нивните додатоци (табели, графикони, обрасци, и сл.), други печатени, односно со механички средства умножен материјал, како и ракописи и ракописни книги.

###### Член 3

Библиотеки основаат општествено-политичките заедници.

Библиотеки можат да основаат и месна заедница, работна или друга самоуправна организација, општествено-политичка организација, здружение на граѓани и граѓани.

###### Член 4

Библиотеките можат да бидат основани како самостојни и самоуправни работни организации (во натамошниот текст: самостојни библиотеки) или во состав на државни органи, работни и други организации (во натамошниот текст: библиотеки во состав).

###### Член 5

Дејноста што ја вршат самостојните библиотеки е од посебен општествен интерес.

###### Член 6

Самостојните библиотеки имаат својство на правно лице.

###### Член 7

Според основната намена библиотеките можат да бидат општи и специјализирани.

Општите библиотеки служат за ширење на општото образование и културата (народни библиотеки) или за потребите на сите области на науката, односно за повеќе сродни гранки на науката (научни библиотеки).

Специјализираните библиотеки служат за потребите на одредени гранки на науката, техниката, културата, просветата и друго.

Со актот за основање се одредува основната намена на библиотеките.

###### Член 8

Самостојните библиотеки имаат статут.

Со статутот се утврдува внатрешната организација, делокругот и одговорноста на органите на управувањето, работните и другите внатрешни односи, начинот на вршењето на дејноста, вршењето на услуги и нивното користење од страна на граѓаните, користењето и чувањето на библиотечниот материјал, надоместокот за одделни услуги извршени од библиотеката и за оштетувањата на библиотечниот материјал земен на користење, како и други прашања од значење за самоуправувањето на библиотеката и за нејзиното дејствување.

Статутот на самостојната библиотека го донесува советот на библиотеката, а го потврдува Собранието на општествено-политичката заедница на чие подрачје библиотеката има свое седиште. Статутот на Народната и универзитетската библиотека го потврдува Извршниот совет.

###### Член 9

Библиотеките даваат, под еднакви услови, а во согласност со својот статут, на користење книги и друг библиотечен материјал на граѓани, државни органи, работни и други организации (во натамошниот текст: корисници).

###### Член 10

За организирање и унапредување на библиотечната служба, одредени библиотеки, покрај своите редовни задачи, вршат и други работи предвидени со овој закон (матични библиотеки).

###### Член 11

Општествено-политичките заедници се грижат за развојот на библиотечната мрежа на своето подрачје и за таа цел основаат, односно го поттикнуваат и помагаат основањето и работата на библиотеките, обезбедуваат материјални средства за одржување и унапредување на библиотеките што тие ги основаат, се грижат за стручното образование и усовршување на библиотечарските кадри и го обезбедуваат вршењето на библиотечната служба.

**Член 12**

Самостојните библиотеки се финансираат според општите прописи за финансирање на самостојните установи.

**Член 13**

За реткиот библиотечен материјал во сопственост на поединци и граѓанско-правни лица важат само оние одредби од овој закон во кои тоа посебно е предвидено.

**Член 14**

За книгите и другиот библиотечен материјал што имаат својство или за кои основано може да се претпостави дека имаат својство на споменик на културата важат и прописите за заштита на спомениците на културата.

За книгите и другиот библиотечен материјал што имаат својство или за кои основано може да се претпостави дека имаат својство на архивска граѓа, важат и прописите за архивската граѓа.

**II. САМОСТОЈНИ БИБЛИОТЕКИ****Задачи и организација****Член 15**

За извршување на задачите одредени со член 1 од овој закон, самостојните библиотеки ја популаризираат книгата и другиот библиотечен материјал и обезбедуваат услови тие да станат што подостапни на корисниците, се грижат за средувањето, пополнувањето и обновувањето на библиотечните фондови, вршат позајмување и размена на книги и друг библиотечен материјал со други библиотеки и установи и се грижат за стручното усовршување на библиотекарските кадри.

**Член 16**

Популаризирањето на книгите и другиот библиотечен материјал, самостојните библиотеки, го остваруваат со организирање изложби на книги и друг библиотечен материјал, литературни читања, пригодни предавања, користење на филмови и други облици.

**Член 17**

Самостојните библиотеки стручно ги обработуваат, попишуваат и средуваат своите библиотечни фондови.

Секоја библиотека има инвентарна книга и најмалку еден каталог (азбучен, стручен и др.) на својот библиотечен фонд.

**Член 18**

Самостојните библиотеки ги пополнуваат и обновуваат своите библиотечни фондови со купување, размена, примање на подароци и завештанија, како и со задолжителен примерок што одредени библиотеки го добиваат согласно со сојузни прописи и со одредбите на овој закон.

Пополнувањето, односно обновувањето на библиотечните фондови се врши во согласност со задачите и намената на библиотеката како и со културните стручните и другите потреби на нејзините корисници.

Набавувањето на книги и друг библиотечен материјал се врши по предлог од посебна комисија.

**Член 19**

Во извршувањето на задачите, самостојните библиотеки соработуваат меѓусебно и со државните органи, работните и другите организации.

**Член 20**

Самостојните библиотеки можат да имаат во својот состав читална, како и клонови со читални и подвижни библиотеки во нивното седиште и надвор од него.

**Член 21**

Народни библиотеки имаат во својот состав одделение за детска литература.

Детски библиотеки можат да се основаат и како самостојни библиотеки.

**Основање и престанок****Член 22**

Самостојна библиотека може да се основа ако се обезбедени материјални средства нужни за трајна и квалитетна работа на библиотеката, основен библиотечен фонд, нужни простории и уреди и стручен библиотекарски кадар.

Основниот библиотечен фонд изнесува најмалку 1000 книги.

Како книги во смисла на претходниот став не се сметаат списанијата и комплетни списанија, дневните и повремениите весници.

**Член 23**

Основањето, спојувањето, припојувањето и престанокот на самостојна библиотека се врши според одредбите на Основниот закон за установите доколку со овој закон не е поинаку одредено.

**Член 24**

Во случај самостојна библиотека да престане со работа библиотечниот фонд се пренесува на друга библиотека.

Со акт за престанок на самостојна библиотека се утврдува на која библиотека и под кои услови и се пренесува библиотечниот фонд.

**Член 25**

Основањето и престанокот на самостојна библиотека се запишува во регистар што се води при окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на библиотеката.

**Заштита и користење на библиотечните фондови****Член 26**

Самостојните библиотеки се должни грижливо да го чуваат библиотечниот фонд и да го обезбедуваат од секаква штета, преземајќи соодветни мерки за неговото одржување и трајно користење.

**Член 27**

Библиотеките повремено вршат ревизија на библиотечниот фонд спрема одредбите на своите статуту.

Народните библиотеки се должни да вршат ревизија на својот библиотечен фонд најмалку еднаш во три години.

Книгите за кои се констатира дека се дотрајани или исчезнати а не може да се утврди кој е одговорен за тоа, ќе се расходуваат според постојните прописи.

Ревизијата ја врши комисијата што ја именува управниот одбор на библиотеката.

#### Член 28

Работните и другите организации на територијата на СР Македонија што печатат или со други средства умножуваат книги или друг библиотечен материјал должни се покрај задолжителните примероци одредени со сојузни прописи, а под условите предвидени со тие прописи, да и доставуваат уште по три бесплатни примероци на Народната и универзитетска библиотека во Скопје.

Секое печатарско претпријатие е должно на матичната библиотека од општината на чие подрачје има седиште да и достави по еден бесплатен примерок од книгите и другите поважни работи што тоа ги печати.

Ако во печатењето односно умножувањето на книгата и другиот библиотечен материјал соработуваат повеќе работни и други организации од претходните ставови задолжителните примероци ги доставува онаа работна организација која е назначена на публикацијата.

Ако библиотечниот материјал е издаден на повеќе јазици или пак со разни писма (кирилица и латиница) или во повеќе изданија, задолжителните примероци се доставуваат за секој јазик, писмо и издание, односно за секое повторно печатење и препечатување.

Задолжителните примероци се доставуваат веднаш по печатењето, а доколку се печатени или умножени на разни видови хартија, подвртани и броширани, се доставуваат оние примероци што се на подобра хартија и што се подобро подвртани.

#### Член 29

Ако печатена или на друг начин умножена книга и друг библиотечен материјал не се изработени од работна организација од претходниот член, или печатењето, односно умножувањето е извршено надвор од СР Македонија за сметка на издавач од Републиката, обврската за доставување на задолжителен примерок е должен да ја изврши издавачот.

#### Член 30

Издавачките претпријатија и установи и книжарниците се должни книгите и другиот библиотечен материјал предвиден за расходување или преработување во хартија, претходно да го понудат за продавање на матичната библиотека на својата општина, а по цена и други услови под кои ги купуваат претпријатијата за преработка на хартија.

Матичната библиотека од претходниот став е должна во рок од 30 дена од примањето на понудата да го извести понудувачот дали ја прифаќа понудата.

Понудата може наместо матичната библиотека да ја прифати секоја друга библиотека во ист рок и под исти услови.

По истечувањето на овој рок понудувачот може со понудените книги и другиот библиотечен материјал да располага како со материјал за преработка.

### Управување

#### Член 31

Со самостојните библиотеки управуваат работните луѓе непосредно и преку органи на управување: совет, управен одбор и управител.

Во управувањето со самостојна библиотека учествуваат и заинтересирани граѓани и претставници на заинтересирани организации и општествената заедница (претставници на општествената заедница).

#### Член 32

Членовите на работната заедница на самостојната библиотека непосредно одлучуваат на собир, референдум и други облици на непосредно одлучување.

Прашањата за кои се одлучува на собир на работните луѓе, референдум и други облици на непосредно одлучување, како и начинот на кој тие се одржуваат, се утврдуваат со статутот на самостојната библиотека.

#### Член 33

Во самостојна библиотека чија работна заедница има помалку од 30 членови функцијата на совет ја врши работната заедница.

Со статутот на самостојна библиотека може да се предвиди работната заедница да ја врши функцијата на совет и кога таа има повеќе од 30 а помалку од 70 членови.

Во самостојна библиотека чија работна заедница има помалку од 10 членови, функцијата на совет и управен одбор ги врши работната заедница.

Кога функцијата на совет ја врши работната заедница, претставниците на општествената заедница учествуваат во одлучувањето на работите одредени со овој закон заедно со членовите за работната заедница.

#### Член 34

Советот на самостојната библиотека го сочинуваат:

— членови што ги избира работната заедница од својата средина;

— членови што ги делегираат заинтересираните организации;

— членови што ги именува собранието на општината, односно Извршниот совет од редот на граѓаните кои со својата работа ќе можат да придонесат за извршувањето на задачите на самостојните библиотеки.

#### Член 35

Со статутот на самостојната библиотека се одредуваат заинтересираните организации што делегираат членови во советот, како и вкупниот број на членовите на советот и бројот на членовите што ги избира работната заедница и што се именуваат и делегираат.

Работната заедница избира во советот најмалку 15 членови.

Членовите на советите се избираат, именуваат односно делегираат на две години. Секоја година се врши избирање, именување односно делегирање на



една половина од бројот на членовите како е утврдено со статутот на самостојната библиотека. Едно лице не може да биде член на советот два пати еднопо-друго.

#### Член 36

Советот на самостојна библиотека.

— се грижи за успешното извршување задачите на библиотеката а особено за обезбедување потребните услови за работа и ускладување на нејзиното работење со потребите на корисниците на библиотечниот фонд;

— донесува статут;

— донесува правилници за распределба на доходот и личниот доход;

— донесува основни одлуки за користење на општествените средства со кои управува библиотеката;

— донесува финансов план и завршна сметка;

— донесува планови и програми за работа и развој на библиотеката;

— одлучува за организацијата на работата на библиотеката;

— го претресува годишниот извештај;

— дава препораки и општи смерници за работа на управниот одбор и управителот и го следи нивното извршување;

— избира членови на управниот одбор;

— именува стручен совет;

— разгледува претставки и предлози на граѓаните во врска со работата на библиотеката;

— распишува конкурс за меѓусебните пополнувања на раководните работни места и врши избор на раководителите на внатрешни организациони единици;

— одлучува за меѓусебните работни односи;

— врши и други работи ставени во негова надлежност со други прописи и статутот на библиотеката.

Претставниците на општествената заедница не учествуваат во одлучувањето за организацијата на работата, распределбата на доходот и личниот доход, избирањето на членовите на управниот одбор и за меѓусебните работни односи, освен за стапување и за престанок на работа на работниците на раководни работни места предвидени во општите акти на библиотеката.

За актите со кои се одлучува за распределбата на доходот и за укинување на работни единици даваат согласност претставниците на општествената заедница.

#### Член 37

Претседателот на советот го избира советот на самостојната библиотека од редот на членовите што ги избрала работната заедница.

За претседател на совет на самостојна библиотека чија работна заедница има помалку од 5 членови може да се избере член на советот од редот на претставниците на општествената заедница.

Советот на самостојна библиотека одлучува ако на седницата присуствува мнозинство од членовите, а одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови од присутните членови.

#### Член 38

Бројот на членовите на управниот одбор се утврдува со статутот на самостојната библиотека, но тој не може да биде помал од пет членови.

Членовите на управниот одбор ги избира советот од редот на членовите на работната заедница. При изборот на членовите на управниот одбор се избира и определен број заменици на членовите на управниот одбор.

Претседателот на советот не може да биде избран за член на управен одбор.

Управителот на библиотеката е член на управниот одбор по положај.

#### Член 39

Управниот одбор на самостојната библиотека:

— одлучува за работењето на библиотеката;

— ги утврдува предлозите на општите акти и плановите и програмите за работа и развој на библиотеката;

— се грижи за извршувањето на актите и заклучоците на советот и за правилното работење на библиотеката;

— решава по приговорите против актите за работните односи кои ги донесува управителот на библиотеката;

— врши и други работи што му се ставени во надлежност со закон и статутот.

#### Член 40

Управителот на самостојна библиотека го именува и разрешува советот по прописите за именување и разрешување на директори на работните организации.

Управител на самостојна библиотека, што врши функција на матична библиотека, го именува и разрешува општинското собрание. Управителот на Народната и универзитетска библиотека го именува и разрешува Извршниот совет. Именувањето се врши по пат на јавен конкурс по претходно прибавено мислење од советот на матичната библиотека.

#### Член 41

Управителот на самостојна библиотека:

— ја организира и непосредно раководи со работата на библиотеката;

— ги извршува одлуките на советот и управниот одбор, како и на другите органи на управување на библиотеката;

— ја претставува и застапува библиотеката;

— подготвува планови и програми за работа и развој на библиотеката;

— донесува решенија за работните односи, освен за работните односи на раководните лица;

— се грижи за пополнување, односно обновување на библиотечниот фонд и неговото правилно чување и користење;

— се грижи за стручното усовршување на работниците на библиотеката;

— врши и други работи што му се ставени во надлежност со овој закон и други прописи, како и со статутот на библиотеката.

Управителот е непосреден дисциплински старешина.

## Член 42

Управителот на самостојна библиотека е самостоен во својата работа и лично е одговорен пред работната заедница и органите на управувањето на работната организација, а за законитоста на работењето на работната организација и за исполнување на нејзините обврски определени со закон и пред општествената заедница.

## Член 43

Ако управителот на самостојна библиотека смета дека општ акт, како и поединечен акт на органот на управување на библиотеката, освен поединечните акти донесени во управна постапка и актите по кои за одлучување е предвидена надлежност на суд, е во спротивност со законот ќе му обрне внимание за тоа на органот на управувањето. Ако и потоа органот на управувањето остане при својот акт, управителот е должен во рок од три дена да му предложи на органот што врши надзор над законитоста на работењето на библиотеката да го запре извршувањето на актот.

До донесување акт со кој се решава по предлогот за запирање, актот на органот на управувањето на библиотеката за кој е предложено запирање не може да се изврши.

## Член 44

За разгледување на поважни прашања во врска со стручната работа, во самостојните библиотеки можат да се образуваат стручни совети.

Во стручниот совет можат да се именуваат и стручни лица кои не се во работен однос со библиотеката, а можат да придонесат за успешното решавање на работите од делокругот на стручниот совет.

Составот и начинот на работата на стручниот совет се пропишуваат со статутот на библиотеката.

## III. МАТИЧНИ БИБЛИОТЕКИ

## Член 45

Стручните работи во врска со организирањето и унапредувањето на библиотечната служба за подрачје на општина, односно за територијата на Републиката ги врши одредена библиотека како матична библиотека.

## Член 46

Работите на матична библиотека за територијата на Републиката ги врши Народната и универзитетска библиотека во Скопје како централна матична библиотека.

Работите на матична библиотека за подрачја на општина ги врши библиотеката што од своето подрачје ќе ја одреди општинското собрание.

## Член 47

Матичните библиотеки, покрај редовните задачи што ги вршат како самостојни библиотеки, ги вршат и следните работи:

— ја проучуваат состојбата, потребите и условите за развитокот на библиотечната мрежа на своето подрачје, како и прашањата за организацијата и унапредувањето на библиотеките и даваат мислења и предлози до надлежните органи;

— вршат стручен надзор над работата на библиотеките од своето подрачје и им укажуваат стручна помош;

— се грижат за усовршување на библиотекарските кадри преку школување, курсеви, семинари, примање на стаж и сл.

— организираат погодни форми за соработка меѓу библиотеките, особено во врска со набавувањето, каталогизацијата, позајмувањето и размената на книги и друг библиотечен материјал;

— водат евиденција за библиотеките;

— се грижат за правилно применување техничко-заштитни мерки на библиотечните фондови.

Односите на матичните библиотеки се засноваат на меѓусебна соработка и помош.

## Член 48

Централната матична библиотека, покрај работите од претходниот член:

— врши стручен надзор над работата на матичните библиотеки;

— предлага донесување прописи за техничко-заштитните мерки за чување и одржување на книгите и другиот библиотечен материјал;

— издава задолжителни стручни упатства за работењето на библиотеките;

— води централен каталог на книги и друг библиотечен материјал;

— изработува тековна и ретроспективна библиографија;

— води евиденција на реткиот библиотечен материјал;

— врши конзервација и реставрација на библиотечниот материјал;

— врши и други работи предвидени со закон и други прописи.

Републичкиот секретар за култура ќе донесе поблиски прописи за воведување на централен каталог.

## Член 49

Со статутот на матичната библиотека се пропишува начинот на работата на библиотеката за вршењето на матичната служба.

## Член 50

Средствата за работа на матичните библиотеки нужни за организирање и унапредување на библиотечната служба ги обезбедуваат општествено-политичките заедници.

## Член 51

Со цел за планска и координирана работа во врска со набавката на библиотечен материјал од странство научните библиотеки во состав соработуваат со Народната и универзитетска библиотека.

## IV. РЕДОК БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ

## Член 52

Како редок библиотечен материјал, во смисла на овој закон се смета, освен библиотечниот материјал што по прописите за заштита на спомениците на културата има својство на споменик на културата, и

— првите изданија на книгите печатени на јазиците на нашите народи до крајот на XIX век;

— книги и друг библиотечен материјал што се однесуваат на просветната, културната, економската

и политичката историја на Македонија печатени до крајот на 1946 година.

Кои книги и друг библиотечен материјал ќе се смета како редок библиотечен материјал во смисла на втора алинеа од претходниот став утврдува комисија што за таа цел ја формира Народната и универзитетска библиотека.

#### Член 53

Народната и универзитетска библиотека врши микрофилмување на реткиот библиотечен материјал што го има во евиденција.

#### Член 54

За да се зачува реткиот библиотечен материјал, со статутот на библиотеката може да се ограничи неговото користење. Со статутот на библиотеката можат да се предвидат и посебни услови за користење на реткиот библиотечен материјал.

#### Член 55

Секој поединец, орган, работна и друга организација и друго правно лице, кои прибават редок библиотечен материјал по било кој основ, должни се да го пријават за евиденција кај Народната и универзитетска библиотека во Скопје, во рок од 30 дена од неговото прибавување.

#### Член 56

Работниците на библиотеките не можат да купуваат редок библиотечен материјал, ниту таков можат да набавуваат за други лица.

Ако работникот имал редок библиотечен материјал пред стапување во работен однос со библиотека должен е да го пријави на библиотеката и да поднесе список на тој материјал.

#### Член 57

Имателот на редок библиотечен материјал е должен да се придржува кон одредбите од овој закон за чување на библиотечниот материјал.

Имателот е должен да го овозможи користењето на реткиот библиотечен материјал за научни цели и публикување на лица овластени од надлежна научна институција (факултет, институт и сл.).

Имателот на редок библиотечен материјал, заинтересиран за неговото научно обработување и публикување има првенствено право, во рок од пет години, сметано од денот на пријавувањето, да го објави и публикува реткиот библиотечен материјал.

#### Член 58

Имател на редок библиотечен материјал, во смисла на овој закон се смета секој поединец, орган, работна и друга организација и друго правно лице кој има сопственост, владеење или право на управување или по било кој друг основ држи редок библиотечен материјал.

#### Член 59

Библиотеките имаат првенствено право на купување редок библиотечен материјал во сопственост на поединци, општествени организации и граѓански правни лица.

Поединци, општествени организации и граѓански правни лица се должни во случај на продажба на

редок библиотечен материјал да ја известат матичната библиотека за подрачјето на кое се наоѓа нивното пребивалиште, односно седиште и централната матична библиотека за цената и другите услови под кои ги продаваат.

Ако матичната, централната матична или некоја друга заинтересирана библиотека не изјави во рок од 60 дена дека ќе го користи правото од став 1 на овој член, поединецот, општествената организација и граѓанското правно лице можат да го продадат овој материјал на друго лице, но не по пониска цена и под поповолни услови од условите што им се понудени на библиотеките од овој став.

Библиотеките од претходните ставови имаат првенствено право на купување и во случај на присилна продажба на редок библиотечен материјал и тоа по цената што е утврдена со проценката во постапката за присилна продажба.

Органот што ја спроведува постапката за присилна продажба на редок библиотечен материјал во граѓанска сопственост е должен да ги извести библиотеките од став 2 на овој член дека е одредена присилна продажба.

#### Член 60

Ако поединец, општествена организација или граѓанско правно лице продаде редок библиотечен материјал без да ги извести претходно библиотеките од член 59 на овој закон, секоја библиотека има право со тужба против продавачот и купувачот да бара поништување на договорот за продажба во рок од една година од денот кога разбрале за неговото склучување.

Во случај на поништување на договорот престануваат правата на купувачот и на третите лица со кои тие се здобиле врз реткиот библиотечен материјал по склучувањето на поништениот договор, без оглед на тоа дали здобивачот бил совесен.

Библиотеките од член 58 на овој закон имаат право да бараат поништување на овој договор и кога поединец, општествена организација и граѓанско правно лице продаде редок библиотечен материјал пред изминување на рокот од 60 дена или по изминување на овој рок но по пониска цена и под поповолни услови од цената и условите изнесени во известие за продажбата.

Библиотеките од член 59 на овој закон можат да бараат поништување на договор за продажба на редок библиотечен материјал и кога договорот е заклучен во вид на подарок или кога износот на цената или некој друг услов за договорот е привиден а фактичките услови на договорот даваат право на поништување според одредбите од претходните ставови на овој член.

#### Член 61

Редок библиотечен материјал не може да се изнесува ниту извезува во странство.

По исклучок, одделен редок библиотечен материјал може да се изнесе односно да се извезе во странство со одобрение на Републичкиот секретар за култура по претходно прибавено мислење од Народната и универзитетска библиотека.

**Член 62**

Реткиот библиотечен материјал не може да биде расходуван.

**V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ****Член 63**

Во рамките на своите права и должности општествено-политичките заедници:

— ги претресуваат прашањата од општ интерес за работата на библиотеките и прашањата во врска со организацијата и унапредувањето на библиотечната служба;

— се грижат за обезбедување материјални средства нужни за работа на библиотеките;

— даваат препораки за унапредување работата на библиотеките;

— вршат надзор над законитоста на работата на библиотеките;

— ги разгледуваат годишните извештаи за работата на библиотеките и донесуваат заклучоци во врска со таа работа;

— се прижат за образованието и усовршувањето на библиотекарските кадри;

— вршат и други работи во областа на библиотечната служба што со закон им се ставени во надлежност.

**Член 64**

Во вршењето на надзор над законитоста на работата на библиотеките општинското собрание има право и должност да го запре извршувањето на секој општ акт на библиотеката кој е спротивен на законот и другите прописи донесени на основа закон или статутот на библиотеката.

Кога управителот на библиотеката привремено запре акт на орган на управување на библиотеката, надлежното општинско собрание е должно најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на актот на управителот за запирање да реши дали актот на директорот за запирање останува на сила или се става вон сила.

Општинското собрание ако запрело извршување на општ акт на библиотека или со свое решение утврдило дека останува во сила актот на директорот со кој е запрен таков акт на библиотеката, должно е во рок од 15 дена од денот кога е донесен актот за запирање да поведе пред надлежниот уставен суд постапка за оцена на уставноста и законитоста на запрениот акт. Во спротивност актот за запирање престанува да важи и може да се изврши актот на библиотеката што е запрен.

**VI. БИБЛИОТЕКИ ВО СОСТАВ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ****Член 65**

Во однос на управувањето со библиотека во состав на државен орган и работна и друга организација се применуваат прописите што ја уредуваат организацијата и работата на државниот орган и работната и друга организација во чиј состав се наоѓа библиотеката.

Организацијата и начинот на работата на библиотеките во состав ги пропишува основачот.

**Член 66**

Одредбите од овој закон што се однесуваат на задачите на библиотеките, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на библиотечните фондови, сходно ќе се применуваат на библиотеките во состав.

**Член 67**

Библиотеките во состав што имаат библиотечен фонд поголем од 1.000 книги, се пријавуваат за евиденција кај органот на управата надлежен за работи на културата на собранието на општината на чие подрачје се наоѓа библиотеката.

**Член 68**

Начинот и условите за користење на библиотечниот фонд на библиотека во состав се пропишува со прописот или општиот акт со кој се уредува организацијата на основачот.

Со прописите од претходниот став може да се одреди библиотечниот фонд првенствено да го користат одреден круг корисници, а можат да се пропишат и услови под кои можат да го користат и други корисници.

Со овие прописи не може да се ускрати правото на користење на библиотечен фонд за научна работа, освен ако со тоа би можела да се наруши службена тајна.

**Член 69**

Ако државен орган, работна и друга организација укинат библиотека во својот состав, должни се правото на користење на библиотечниот фонд да го пренесат на самостојна библиотека или на библиотека во состав на друг државен орган, работна или друга организација што имаат библиотечен фонд од сличен вид.

Условите за пренесување правото на користење на библиотечниот фонд од претходниот став се одредуваат со договор меѓу основачите на овие библиотеки.

**Член 70**

Извршниот совет, може, ако тоа го бара општествениот интерес, да одреди кои библиотеки во состав ќе ги применуваат во целост одредбите од овој закон што се однесуваат на користење на библиотечните фондови, на управувањето и надзорот над работата на самостојните библиотеки.

Ова решение се донесува по претходно прибавено мислење од државниот орган и организација.

**VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ****Член 71**

Со парична казна од 200.000 динари ќе се казни за прекршок:

1. Организацијата што:

а) во рок до еден месец не достави задолжителен примерок (член 28 и 29);

б) расходува или даде на преработка книги и друг библиотечен материјал, а претходно не го понудила за продавање на матичната библиотека (чл. 30);

2. орган, организација и друго правно лице што

а) во рок од еден месец не пријават прибавување на редок библиотечен материјал (чл. 55);

б) запоставуваат чување и одржување и оневозможат користење на редок библиотечен материјал (чл. 57);

в) без одобрение изнесат или извезат во странство редок библиотечен материјал (чл. 61);

г) расходуваат редок библиотечен материјал (чл. 62).

3. општествена организација и граѓанско правно лице што ќе продадат редок библиотечен материјал, а претходно не го понудат на надлежната матична библиотека (чл. 59).

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна до 20.000 динари и одговорно лице на орган, организација и друго правно лице.

#### Член 72

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој:

1. во рок од еден месец не пријави прибавување на редок библиотечен материјал (член 55);

2. запостави чување и одржување и оневозможи користење на редок библиотечен материјал (чл. 57);

3. без одобрение изнесе или извезе во странство редок библиотечен материјал (чл. 61);

4. продаде редок библиотечен материјал, а претходно не го понуди на првенствено купување на надлежната матична библиотека (чл. 59)

### VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 73

Ако на подрачјето на една општина не постои ни една самостојна библиотека општината е должна во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон да основа најмалку една таква библиотека.

Општинското собрание во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон ќе одреди која библиотека од подрачјето на општината ќе ги врши работите на матична библиотека.

Додека не се одреди матична библиотека од претходниот став, работите на матична библиотека ќе ги врши централната матична библиотека или библиотеката што таа ќе ја одреди во согласност со нејзиниот основач.

#### Член 74

Ако основачот на постојана самостојна библиотека не постои или не е познат, за основач се смета работна или друга организација која обезбедува средства за нејзината работа.

#### Член 75

Имателите на редок библиотечен материјал се должни овој материјал да го пријават за евиденција кај Народната и универзитетска библиотека во Скопје во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 76

Овој закон стапува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### 108.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за специјалните училишта, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 23 март 1965 година.

У. бр. 59

24 март 1965 год.

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видсе Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СРМ, Законот за специјалните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/61) се усогласува со Уставот и во него се вршат измени кои гласат:

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА

##### Член 1

Во Законот за специјалните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/61) членот 10 се брише.

##### Член 2

Во членовите 14, 25, 34, 35 и 39 зборовите „народниот одбор на општината“, „општинскиот народен одбор“ и „народните одбори“ се заменуваат со зборовите „општинските собранија“.

##### Член 3

Во член 26 зборовите „училишниот одбор“ се заменуваат со зборовите „Советот на училиштето“.

##### Член 4

Во член 29 и 30 зборовите „Советот за просвета на НРМ“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретаријат за просвета“ а зборовите „Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ и Советот за народно здравје на НРМ“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика“.

##### Член 5

Во член 31 зборовите „Советот за просвета на НРМ“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретар за просвета во согласност со Републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика“.

##### Член 6

Во член 33 зборовите „народните одбори“ се заменуваат со зборот „општините“, зборовите „обата собора рамноправно“ се заменуваат со зборовите „општинските собранија“, а зборовите „стопанските

и општествените организации и установи“ се заменуваат со зборовите „работните и други организации“.

#### Член 7

Во член 34 зборовите „односно околии“ се бришат.

#### Член 8

Членовите 36 и 37 се бришат.

#### Член 9

Во член 38 став 3 се менува и гласи:

„Со домот што е во состав со специјалното училиште односно Завод управуваат органите определени со статутот на училиштето, односно Заводот“.

#### Член 10

Член 42 се брише.

#### Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

109.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА УЧИЛИШТАТА ВО КОИ НАСТАВАТА СЕ ИЗВЕДУВА НА ЈАЗИЦИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за организацијата на училиштата во кои наставата се изведува на јазиците на националните малцинства што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 23 март 1965 година.

У. бр. 60

24 март 1965 год.

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СРМ, Законот за организацијата на училиштата во кои наставата се изведува на јазиците на националните малцинства („Службен весник на НРМ“ бр. 24/61) се усогласува со Уставот и во него се вршат измени кои гласат:

### ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА УЧИЛИШТАТА ВО КОИ НАСТАВАТА СЕ ИЗВЕДУВА НА ЈАЗИЦИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА**

#### Член 1

Во називот на Законот за организацијата на училиштата во кои наставата се изведува на јазиците

на националните малцинства („Службен весник на НРМ“ бр. 24/61) и членовите 1—13, 16—20 и 22—28 зборовите „националните малцинства“ се заменуваат со зборовите „одделни народности — национални малцинства“.

#### Член 2

Членот 5 став 1 се менува и гласи:

„Ако бројот на учениците припадници на одделна народност — национално малцинство на подрачјето на основното училиште не е доволен за основање посебна паралелка, општинското собрание само или во согласност со соседните општински собранија ќе се згоговори со советот на определено основно училиште за основање собирна паралелка за подрачјата на повеќе училишта во која наставата се изведува на јазикот на одделна народност — национално малцинство“.

#### Член 3

Во членот 7 ставот 2 се брише.

#### Член 4

Во членот 15 став 2 зборовите „училишниот одбор“ се заменуваат со зборовите „советот на училиштето“, а зборовите „надлежниот општински народен одбор“ се заменуваат со зборовите „надлежното општинско собрание“.

#### Член 5

Член 16 се менува и гласи:

„Во училиштата за припадниците на одделни народности — национални малцинства наставата се изведува врз основа на наставен план и програма што за одреден вид училишта ги пропишува органот предвиден со законот за тој вид училишта“.

#### Член 6

Член 17 став 2 се менува и гласи:

„Дополнителните наставни содржини од претходниот став ги утврдува органот од претходниот член на овој Закон“.

#### Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

110.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЦРКВАТА „СВ. СПАС“ ВО СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ПАМЕТНИК**

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Законот за прогласување на црквата „Св. Спас“ во Скопје за културно-историски паметник што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор

одржана на 5 март 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 23 март 1965 година.

У. бр. 63

24 март 1965 год.

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија Законот за прогласување на црквата „Св. Спас“ во Скопје за културно-историски паметник („Службен весник на НРМ“ бр. 24/46) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија, така што неговиот текст гласи:

### ЗАКОН

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЦРКВАТА „СВ. СПАС“ ВО СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ ПАМЕТНИК

##### Член 1

Законот за прогласување на црквата „Св. Спас“ во Скопје за културно-историски паметник („Службен весник на НРМ“ бр. 24/46), потврден со Законот за потврдување одлуките и законите донесени пред 4 ноември 1946 година („Службен весник на НРМ“ број 3/48) престанува да важи.

##### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

##### 111.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за илинденските пензии, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 23 март 1965 година.

У. бр. 56

24 март 1965 год.

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ

##### Член 1

Член 5 став 1 од Законот за илинденските пензии („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48 и бр. 2/53) се менува и гласи:

„Илинденската пензија не може да се одреди во износ помал од 8.000 ниту поголем од 16.000 динари месечно“.

##### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1965 година.

##### 112.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО ДРУГИ ФАМИЛИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сместување на деца во други фамилии, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 23 март 1965 година.

У. бр. 134

24 март 1965 год.

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Согласно со член 32 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за сместување на деца во други фамилии („Службен весник на НРМ“ бр. 24/60), се усогласува со Уставот на СРМ и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО ДРУГИ ФАМИЛИИ

##### Член 1

Во Законот за сместување на деца во други фамилии („Службен весник на НРМ“ бр. 24/60), ставот 2 од член 3 се менува и гласи:

„Согласност на родителите за сместување на дете во други фамилии не е потребна ако родителите се лишени од родителско право, ако се со непознато местожителство, кога по судски пат им е одземена деловната способност, кога се осудени на казна затвор за извршено кривично дело, како и во други оправдани случаи кога е знатно отежнато прибавувањето на согласност“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Во случаите кога се работи за деца чии родители се осудени на казна затвор за извршено кривично дело, старателскиот орган е должен во рок од 30 дена да го извести родителот за сместувањето на детето“.

##### Член 2

Во членот 8, зборовите: „на општинскиот народен одбор“, се заменуваат со зборовите: „на општинското собрание“.

**Член 3**

Во ставот 2 од член 10, зборовите: „Со рамно-правно учество на обата собора на општинскиот на-рстен одбор“ се заменуваат со зборовите: „општин-ско собрание“.

**Член 4**

Ставот 3 од член 13 се менува и гласи:

„Ако надлежниот орган не го прифати предло-гот поднесен во смисол на одредбите од претходниот став ќе го извести за тоа надлежниот совет на оп-штинското собрание, кој може да даде смерници за прифаќањето на поднесениот предлог или да го укине, односно поништи решението на надлежниот орган“.

**Член 5**

Во член 14 став 1, 2 и 3 зборовите: „на општин-скиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „на општинското собрание“.

Ставот 4 се менува и гласи:

„По исклучок од став 1 сместување на деца во други фамилии може да врши и одделна општестве-на организација по одобрение на надлежниот совет на општинското собрание“.

**Член 6**

Во член 20 зборовите: „на оној општински наро-ден одбор“ се заменуваат со зборовите: „Собранието на општината“, а зборовите „на чија територија“ се заменуваат со зборовите: „на чие подрачје“.

**Член 7**

Во член 21 став 2 се бришат зборовите: „при станбените заедници, месните одбори, или опште-ствените организации“.

**Член 8**

Член 26 се брише.

**Член 9**

Овој закон влегува во сила осмиот ден по него-вото објавување во „Службен весник на Соција-листичка Република Македонија“.

113.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-цијалистичка Република Македонија, издавам

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-НОТ ЗА ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА**

Се прогласува Законот за изменување и допол-нување на Законот за просветно-педагошката служ-ба, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републич-киот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 23 март 1965 година.

У. бр. 84

7 април 1965 год.

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-еедување на Уставот на СР Македонија, Законот за просветно-педагошката служба („Службен весник на НРМ“ бр. 16/60) се усогласува со Уставот и во него се вршат измени и дополнувања кои гласат:

**ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-  
КОНОТ ЗА ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОШКАТА  
СЛУЖБА**

**Член 1**

Во Законот за просветно-педагошката служба („Службен весник на НРМ“ бр. 16/60) во членот 1 став 2 зборот: „Факултетите“ се заменува со зборо-вите: „високошколските установи“.

**Член 2**

Во членот 2 алинеа 3 зборот: „препораки“ се заменува со зборот „упатства“ и по оваа алинеа се додава нова алинеа 4 која гласи:

„Ги следи и ги проучува искуствата и методите за утврдување објективни мерила за оценување ус-пехот во работата на просветните установи во це-лина и успехот на одделни наставници за да се при-донесе во остварувањето на начелата за распредел-бата на доходот според трудот“.

Алинеите 4, 5 и 6 стануваат алинеи 5, 6 и 7.

**Член 3**

Во членот 3 по зборот „обука“ се додаваат збо-ровите „како и на феријалната пракса“, а зборо-вите „стопанските и другите организации и уста-нови“ се заменуваат со зборовите „работните и дру-ги организации“.

**Член 4**

Во членот 6 зборот „органите“ се заменува со зборовите „општинските органи“ и се додава нов став 2 кој гласи:

„Републичкиот орган на просветно-педагошката служба ги врши работите од својот делокруг врз основа на овој Закон и други прописи, а во својата работа е должен да се придржува за смерниците што ги дава Републичкиот секретар за просвета“.

**Член 5**

Членот 7 се менува и гласи:

„Републичкиот секретаријат за просвета и оп-штинските собранија се грижат за организацијата и работата на просветно-педагошката служба“.

**Член 6**

Членот 8 се менува и гласи:

„Републичкиот секретаријат за просвета и над-лежниот орган на општинското собрание имаат спре-ма органите на просветно-педагошката служба пра-ва и должности одредени со Закон.“

**Член 7**

Членот 9 се менува и гласи:

„Работите на просветно-педагошката служба ги вршат:

во рамките на правата и должностите на Репуб-ликата — Републичкиот завод за унапредување на школството;

во рамките на правата и должностите на општи-ните — општинските заводи за школство;



Републичкиот завод за унапредување на школството и општинските заводи за школство се управни установи во смисла на член 45 од Законот за државната управа“.

#### Член 8

Членот 10 се менува и гласи:

„Републичкиот завод за унапредување на школството го основа Извршниот совет.

Општинскиот завод за школство го основа општинското собрание.

Две или повеќе општини можат да основаат заеднички завод за школство за вршење на работите на просветно-педагошката служба во просветните установи на нивните подрачја.

Меѓусебните права и обврски на општините од претходниот став, се определуваат со договор“.

#### Член 9

Во членот 11 став 1 зборовите: „Заводот за унапредување на школството на НРМ“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот завод за унапредување на школството“, алинеата 1 се брише, во алинеата 2 зборовите „околиските народни одбори“ се заменуваат со зборовите „општинските собранија“, а алинеата 4 се менува и гласи:

ги изработува предлозите на основите на наставните планови и програми за просветните установи, ги разработува тие основи и се грижи за извршувањето на пропишаните наставни планови и програми.

По ставот 1 се додава нов став кој гласи:

„Заводот може за своите потреби, непосредно да ги врши работите на просветно-педагошката служба во сите просветни установи во Републиката“.

#### Член 10

Во членот 12 ставот 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Општинскиот завод за школство во остварувањето на задачите од членот 2 на овој Закон непосредно ги врши работите на просветно-педагошката служба во сите просветни установи на подрачјето на општината“.

Ставот 3 станува став 2.

#### Член 11

Член 14 се менува и гласи:

„Општинските заводи за школство се должни најмалку два пати во текот на учебната година да извршат просветно-педагошки преглед во секоја просветна установа на своето подрачје.

Просветно-педагошкиот преглед се врши само преку просветни советници кои ги исполнуваат условите за наставник на соодветната наставно-воспитна дисциплина во установата“.

#### Член 12

Во членот 15 зборовите „околискиот совет за просвета“ се заменуваат со зборовите „надлежниот општински орган“.

#### Член 13

Во членот 16 зборовите „Заводот за унапредување на школството на НРМ и заводите за школство на околиските народни одбори“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот завод за унапредување на школството и општинските заводи за школство“.

#### Член 14

Членот 17 се менува и гласи:

„Републичкиот завод за унапредување на школството и општинските заводи за школство работите од својот делокруг ги вршат според својата програма за работа што ја утврдуваат тие.

Програмата за работа на Републичкиот завод за унапредување на школството ја одобрува Републичкиот секретар за просвета, а програмата за работа на општинскиот завод за школство ја одобрува надлежниот орган на општинското собрание“.

#### Член 15

Членот 18 се менува и гласи:

„Со работата на Републичкиот завод за унапредување на школството и општинскиот завод за школство раководи директор.

Директорот на Републичкиот завод за унапредување на школството го назначува Извршниот совет по предлог на Републичкиот секретар за просвета.

Директорот на Општинскиот завод за школство го назначува општинското собрание.

За директор на општински завод за школство може да се назначи лице кое ги исполнува условите за просветен советник пропишани со овој закон“.

#### Член 16

Во членот 19 зборовите „Заводот за унапредување на школството на НРМ“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот завод за унапредување на школството“ а зборовите „Заводот за школство на Околискиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „Општинскиот завод за школство“.

#### Член 17

Членот 20 став 1 се менува и гласи:

„Републичкиот завод за унапредување на школството и општинските заводи за школство задачите на просветно-педагошката служба ги вршат преку просветни советници. Бројот на просветните советници се утврдува според бројот на просветните установи во кои се врши просветно-педагошката служба, нивната развиеност и оддалеченост како и според бројот на наставниците и воспитачите во нив“.

#### Член 18

Членот 22 став 3 се менува и гласи:

„Просветните советници на Републичкиот завод за унапредување на школството се должни за овластувањето од ставот 1 на овој член да го запознаат и надлежниот општински завод за школство“.

#### Член 19

Членот 25 се менува и гласи:

„Ако заводот што го одредил просветно-педагошкиот преглед утврди дека во воспитно-образовната работа на просветната установа по суштински прашања се отстапува од утврдените наставни планови и програми или дека таа работа се спроведува со недостатоци кои во знатна мерка го попречуваат остварувањето на воспитувањето и образованието и ако утврди повреда на законот или други неправилности во извршувањето на прописите за организацијата и работата на установата, должен е за тие повреди односно неправилности веднаш писмено да

ги извести органите на управување во установата, надлежниот орган на општинското собрание како и основачот кога училиштето го основала работна или друга организација“.

#### Член 20

Членот 26 се менува и гласи:

„Органите на управување во просветната установа, надлежниот орган на општинското собрание и основачот се должни да го разгледаат извештајот од претходниот член на овој Закон и да донесат своја одлука односно заклучок. За одлуката односно заклучокот тие се должни да го известат Заводот“.

#### Член 21

Во членот 28 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Правата и должностите на соработниците на Заводот се утврдуваат со договор што се склучува помеѓу Заводот и соработникот“.

#### Член 22

Членот 29 се брише.

#### Член 23

Членот 32 се менува и гласи:

„Просветните советници се назначуваат врз основа на конкурс.

За назначувањето на просветните советници и нивните работни односи важат прописите за работните односи во органите на управата“.

#### Член 24

Во членот 33 зборовите: „јавните службеници од просветната струка“ се заменуваат со зборовите „Работниците во органите на управата“.

#### Член 25

Во членот 35 зборовите „Заводот за унапредување на школството на НРМ“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот завод за унапредување на школството“, а зборовите „заводите за школство на околските народни одбори“ се заменуваат со зборовите „општинските заводи за школство“.

#### Член 26

Членот 36 се менува и гласи:

„Општинските заводи за школство поднесуваат годишен извештај за својата работа и за наставно-воспитната работа на просветните установи од своето подрачје на надлежниот орган на општинското собрание и на Републичкиот завод за унапредување на школството, а се должни по нивно барање да им поднесат и повремени извештаји по одредени прашања“.

#### Член 27

Членот 37 се менува и гласи:

„Републичкиот завод за унапредување на школството за својата работа му поднесува извештај на Републичкиот секретар за просвета“.

#### Член 28

Во членот 38 зборовите „Советот за просвета на НРМ“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретар за просвета“, зборовите „Заводот за унапредување на школството на НРМ“ се заменуваат со

зборовите „Републичкиот завод за унапредување на школството“, а зборот „Советот“ се заменува со зборовите „Републичкиот секретар за просвета“.

#### Член 29

Членот 39 се менува и гласи:

„По барање на Републичкиот секретар за просвета, Републичкиот завод за унапредување на школството е должен да проучи одделно прашање од делокругот на Заводот и достави свое мислење односно да формулира предлог за решавање на определено прашање, а Заводот може и сам да му предлага на Републичкиот секретар за просвета решавање на одделни прашања од надлежноста на Републичкиот секретаријат за просвета“.

#### Член 30

Членот 40 се брише.

#### Член 31

Членот 41 се менува и гласи:

„Одредбите од членот 39 од овој Закон сходно се применуваат и на односите помеѓу општинскиот завод за школство и општинското собрание односно неговите надлежни органи“.

#### Член 32

Членовите 42 и 43 се бришат.

#### Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

### 114.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 127

13 април 1965 год.

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за Републичкиот фонд за научна работа („Службен весник на НРМ“ број 42/60 год.), се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат изменувања и дополнувања така што неговиот текст гласи:

## ЗАКОН ЗА РЕПУБЛИКНИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО- ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со цел да се обезбедат постојани средства за поттикнување и помагање на научно-истражувачката работа од првенствено значење за стопанскиот и општествениот развиток на Социјалистичка Република Македонија, се основа Републички фонд за научно-истражувачка работа (во натамошниот текст Фондот).

#### Член 2

Извори на приходите на Фондот се:

- а) средства од републичкиот буџет,
- б) средства од работни и други организации,
- в) камата на средствата на Фондот вложени кај банката, и
- г) други извори.

Средствата на Фондот се држат на посебна сметка во банката.

#### Член 3

Заради овозможување на повеќе годишно финансирање на научно-истражувачката работа, на Фондот може да му се обезбедуваат средства од републичкиот буџет по пат на финансиска програма според одредбите од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници.

#### Член 4

Од средствата на Фондот се финансираат научни истражувања, утврдени со програмата за научно-истражувачка работа, што ја донесува Советот за научна работа на Социјалистичка Република Македонија.

Од средствата на Фондот се финансира и изградбата на објекти, набавка на опрема, школување и усовршување на кадри и публикување на научни трудови.

Корисници на средствата од Фондот можат да бидат научните установи, работни и други организации како и одделни научни работници.

Со статутот на Фондот и други општи акти се утврдува начинот, постапката и мерилата за доделување средства од Фондот.

#### Член 5

Средствата од Фондот се доделуваат, во вид на кредити или без обврска на враќање.

Средствата од Фондот се даваат, по правило, под услов во финансирањето да учествува и корисникот со свои или други средства.

Средствата на Фондот можат да се употребуваат и за создавање пополни услови за добивање кредити од банката.

#### Член 6

Фондот има својство на правно лице.  
Седиштето на Фондот е во Скопје.

#### Член 7

Со Фондот се управува според начелата на општественото управување.

#### Член 8

Фондот има свој статут со кој поблиску се определува организацијата и работењето на Фондот.

Со статутот на Фондот особено се утврдува: начинот на формирањето на средствата на Фондот и начинот на работењето на Фондот, органите што се овластени за располагање со средствата и што се одговорни за законитоста и правилноста на употребата на средствата на Фондот, органите што се одговорни за правилното вршење на сметководствените работи и за ракување со средствата, како и други работи и задачи од делокругот на органите на управувањето на Фондот; правата и должностите на органите на управувањето спрема основачот на Фондот и спрема корисниците на средствата на Фондот; постапката за донесување на финансискиот план и завршната сметка на Фондот; начинот на известување на јавноста за работењето на Фондот, како и други прашања од значење за самоуправувањето и работењето на Фондот.

Статутот на Фондот го донесува Управниот одбор на Фондот а го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

### II. ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ

#### Член 9

Средствата на Фондот се користат врз основа на годишен финансиски план.

Финансискиот план на Фондот се донесува во склад со програмата за научно-истражувачката работа и општите услови за остварувањето на таа програма.

#### Член 10

Финансискиот план и завршната сметка на Фондот ги донесува Управниот одбор на Фондот.

#### Член 11

Финансискиот план, завршната сметка и извештајот на Фондот се јавни и им се достапни на заинтересираните научни установи, работни и други организации и поединци.

### III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ

#### Член 12

Средствата од Фондот се доделуваат според одредбите на овој закон и статутот на Фондот.

#### Член 13

Научна установа, научен работник и друго заинтересирано лице за вршење на научни работи, можат да поднесат приговор до Управниот одбор на Фондот, ако сметаат дека со доделувањето на средствата од Фондот на друга научна установа, научен работник и друго заинтересирано лице е неоправдано повреден нивниот интерес.

Приговорот се поднесува во рок од 8 дена од денот на примањето на известувањето за решението.

При решавањето по приговорите од овој член не се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

### IV. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ

#### Член 14

Со Фондот управуваат Управниот одбор и директорот.

## Член 15

Управниот одбор на Фондот има најмалку 11 членови.

Претседателот и половината од членовите на Управниот одбор ги именува Извршниот совет, а другата половина ја сочинуваат претставници што ќе ги делегираат оние установи и организации што ќе ги определат Извршниот совет.

Директорот на Фондот е член на Управниот одбор според своето службено место.

## Член 16

Мандатот на членовите на Управниот одбор на Фондот трае четири години.

Секоја втора година се именува, односно делегира половина од членовите на Управниот одбор.

Исто лице не може два пати едно подруго да биде именуван, односно делегиран за член на Управниот одбор на Фондот.

## Член 17

Управниот одбор на Фондот:

- донесува статут на Фондот;
- донесува финансиски план и завршна сметка на Фондот,
- утврдува поблиски услови за доделување средства од Фондот во согласност со републичката програма за научна работа и општите услови за остварување на таа програма и финансискиот план на Фондот,
- одлучува за доделување средства од Фондот на научни установи и одделни научни работници како и други заинтересирани,
- го следи извршувањето на финансискиот план и договорите по кои се доделени средства од Фондот,
- одлучува за преземање на обврски на Фондот кон научно-истражувачките установи, организации и научни работници во земјата и странство, а во границите на средствата утврдени со финансискиот план на Фондот, и одобрените други средства за плаќање,
- одлучува за задолжување на Фондот,
- врши други работи определени со овој Закон и статутот на Фондот.

## Член 18

Директорот на Фондот го именува и разрешува Извршниот совет.

## Член 19

Директорот го застапува Фондот. Директорот на Фондот е наредбодател за извршување на финансискиот план на Фондот и ги заклучува договорите со корисниците на средствата од Фондот.

## Член 20

Фондот има своја администрација.

Расходите за административните работи на Фондот се предвидуваат со финансискиот план на Фондот.

## V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 21

До донесувањето на финансиската програма со која се обезбедуваат средства на Фондот од републичкиот буџет (член 3 од овој Закон) Фондот може

да преземе обврски што ќе ги извршува во следните години само до висината на износот на средствата со кои располага во годината во која создава такви обврски.

## Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## 115.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА  
ПАТИШТА

Се прогласува Законот за основање на Републички фонд за патишта, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Странскиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 67

13 април 1965 год.

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Видое Смилевски, с. р.**

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Уредбата за основање на Републичкиот фонд за патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 2/62), се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и се донесува закон кој гласи:

## ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА  
ПАТИШТА

## I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Се основа Републички фонд за патишта (во понатамошниот текст: Фондот).

## Член 2

Фондот има својство на правно лице.  
Седиштето на Фондот е во Скопје.

## Член 3

Фондот има статут.

Со статутот на Фондот се утврдува:

начинот на формирањето на Фондот, начинот на работењето на Фондот, правата и должностите на Управниот одбор во управувањето со Фондот и спрема основачот и корисниците на средствата од Фондот; надзорот над употребата на средствата; постапката за донесување на финансискиот план и завршната сметка на фондот; начинот на извештувањето на јавноста за работењето на Фондот, организацијата и систематизацијата на работните места на Фондот како и други прашања од значење за самоуправувањето и работењето на Фондот

Статутот го донесува Управниот одбор на Фондот, а го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 4

Средствата на Фондот се образуваат од:

1. средствата што ќе ѝ припаднат на Социјалистичка Република Македонија според одредбите на Основниот закон за претпријатијата за патишта;
2. средствата од буџетот на Социјалистичка Република Македонија;
3. од каматата на средствата на Фондот вложени кај Банката;
4. кредити;
5. други приходи.

#### Член 5

Средствата на Фондот се користат за одржување, реконструкција и изградба на јавни патишта.

#### Член 6

Фондот непосредно склучува договор со претпријатијата за патишта, односно со организациите што се овластени од Републиката како и инвеститори во реконструкцијата и изградбата на патиштата, за видот и обемот на работите како и за условите на плаќањето надоместок за работите.

Средствата за финансирањето на работите од претходниот став се даваат без обврска на враќање.

Условите за доделување на средства ги утврдува Управниот одбор на Фондот.

### II ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ФОНДОТ

#### Член 7

Средствата на Фондот се користат врз основа на финансискиот план

Со финансискиот план средствата се распределуваат по намени и износи.

#### Член 8

За извршување на финансискиот план се составува завршна сметка.

### III УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ

#### Член 9

Со Фондот управува Управен одбор кој се состои од 15 члена.

Членовите на Управниот одбор ги именува Извршниот совет од редот на заинтересираните органи, работните организации и здруженијата.

Мандатот на членовите трае две години. Секоја година се врши именување на половината од членовите на Управниот одбор. Исто лице не може да биде именувано едно по друго повеќе од два мандатни периоди.

#### Член 10

Управниот одбор:

1. донесува статут;
2. донесува финансиски план и завршна сметка на фондот;
3. одлучува за заклучување на кредити;
4. го контролира користењето на одобрените средства;

5. врши и други работи определени со Законот и со Статутот на Фондот.

#### Член 11

Фондот го претставува и го застапува претседателот на Управниот одбор.

Наредбодател на извршување на финансискиот план на Фондот е претседателот на Управниот одбор, а со Статутот на Фондот може да се определи ново наредбодавно право да се пренесе на друг член на управниот одбор на Фондот.

#### Член 12

За вршење на својата работа Фондот има администрација чие финансирање се обезбедува од средствата на Фондот.

### IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

116.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

Се прогласува Законот за Републички фонд за социјални установи, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 76

13 април 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видос Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СРМ, Уредбата за основање фонд за социјални установи („Службен весник на НРМ“ бр. 24/52 и 1/61) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во неа се вршат измени и дополненија така што нејзиниот текст гласи:

### ЗАКОН

#### ЗА РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

#### Член 1

Со цел да се обезбедат постојани средства за финансирањето на изградбата, доградбата, адаптацијата и опремата на социјалните установи, се основа Републички фонд за социјални установи (Фонд).

#### Член 2

Фондот има својство на правно лице.  
Седиштето на Фондот е во Скопје.

**Член 3**

Фондот има статут.

Со статутот на Фондот особено се уредуваат целите, задачите и начинот на формирањето на средствата, начинот на работењето на Фондот, органи кои се овластени за располагање со средствата и одговорни за законитост и правилност за употреба на средствата, надзорот над употребата на средствата, правата и должностите на управниот одбор во управувањето со Фондот и спрема оснивачот и корисниците на средствата од Фондот, постапката за донесување на финансовиот план и завршната сметка, начинот на известувањето на јавноста за работењето на Фондот, како и други прашања од значење за самоуправувањето и работењето на Фондот.

**Член 4**

Статутот го донесува управниот одбор на Фондот.

Статутот го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

**Член 5**

Средствата на Фондот се образуваат од:

- приходите на Републиката остварени од паричните казни и одземените предмети според прописите за прекршоците, доколку со закон тие не се поинаку распоредени;
- прилозите, помоштите и подароците од работни и други организации и поединци;
- каматите и ануитетите од средствата на Фондот; и
- други приходи.

**Член 6**

Средствата на Фондот се употребуваат:

- за изградување и опрема на нови социјални установи;
  - за проширување, адаптирање и доградување на постојните социјални установи, како и за дополнување на истите со опрема и инвентар.
- Средствата на Фондот се даваат без обврска на враќање или во вид на кредит.

Намените за кои средствата на Фондот ќе се даваат се определуваат со финансовиот план на Фондот.

**Член 7**

Корисниците на Фондот можат да бидат социјални установи, општествено-политички заедници, месни заедници, работни и други организации.

**Член 8**

Средствата на Фондот се утврдуваат и распоредуваат со финансовиот план. Одделната распределба на средствата на корисници се врши по пат на конкурс.

За извршувањето на финансовиот план се составува завршна сметка.

**Член 9**

За средствата на Фондот што се даваат со и без обврска на враќање, се склучува писмен договор помеѓу Фондот и корисникот на средствата.

Условите за користење на средствата и елементите на договорот се определуваат со статутот на Фондот и финансовиот план.

**Член 10**

Со Фондот управува управен одбор.

Управниот одбор има најмалку 9 члена кои ги именува Извршниот совет.

Членовите на управниот одбор се именуваат за време од четири години.

Секоја втора година се именува половина од вкупниот број членови на управниот одбор.

Исто лице не може двапати едно подруго да биде именуван за член на управниот одбор.

**Член 11**

Управниот одбор на Фондот:

- донесува статут на Фондот;
- донесува финансов план и завршна сметка на Фондот;
- одлучува за распоредување на средствата од Фондот;
- врши и други работи определени со закон и со статутот на Фондот.

**Член 12**

Стручните и административните работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

**Член 13**

Со влегување во сила на овој закон престануваат на важат Одлуката за натамошно постоење на Фондот за социјални установи („Сл. весник на НРМ“ бр. 41/60) и Правилникот за извршување на Уредбата за основање на социјални установи („Сл. весник на НРМ“ бр. 17/56, 36/56 и 26/59).

**Член 14**

Фондот ќе ги сообрази своите работи со одредбите на овој закон во рок од 6 месеци од денот на неговото влегување во сила.

До донесувањето на статутот, Фондот може да ги регулира прашањата кои по одредбите на овој закон се регулираат со статутот и со други општи акти.

**Член 15**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

117.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор

одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 104

13 април 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видос Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност („Службен весник на НРМ“ број 20/61) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања, така што неговиот текст гласи:

## ЗАКОН

### ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

#### И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со цел да се обезбедат постојани средства за унапредување на издавачката дејност се основа Републички фонд за унапредување на издавачката дејност (во натамошниот текст: Фондот).

##### Член 2

Извори на приходите на фондот се:

- а) средства од републичкиот буџет;
- б) подароци, завештанија и друго; и
- в) каматите на средствата на Фондот вложени кај банката.

Средствата на Фондот се држат на посебна сметка кај банката.

##### Член 3

Средствата на Фондот се користат за поттикнување и помагање издавањето на уметничка литература (книжевни дела, музички едиции, ликовни едиции и репродукции и друго), политичка и научно-популарна литература, одделни публикации од научната и стручната литература, како и други публикации што се од интерес за општествениот развиток (во натамошниот текст: публикации).

##### Член 4

Средствата на Фондот служат за дополнително финансирање на оние публикации за кои соодветни средства обезбедуваат заинтересираните издавачки претпријатија и издавачки установи како и заинтересираните органи, работните и други организации што можат да издаваат книги и други публикации под условите предвидени во Основниот закон за издавачките претпријатија и издавачките установи (заинтересирани организации).

Фондот може, по исклучок, да преземе целосно финансирање на одделни публикации што се од посебен интерес за општествениот развиток.

##### Член 5

Средствата на Фондот се доделуваат во вид на кредит или без обврска на враќање.

Условите за доделување на средства ги утврдува Управниот одбор на Фондот.

##### Член 6

Фондот има својство на правно лице.

##### Член 7

Со Фондот се управува според начелата на општественото управување.

##### Член 8

Фондот има статут со кој поблиску се определува организацијата и работата на Фондот.

Со статутот на Фондот особено се утврдува: начинот на формирањето на средствата на Фондот и начинот на работењето на Фондот; органите што се овластени за располагање со средствата и се одговорни за законитоста и правилноста на употребата на средствата на Фондот; органите што се одговорни за правилното вршење на сметководствените работи и за ракување со средствата, како и други работи и задачи од делокругот на органите на управувањето на Фондот; правата и должностите на органите на управувањето спрема основачот на Фондот и спрема корисниците на средствата на Фондот; постапката за донесување на финансиски план и завршна сметка на Фондот; начинот на известувањето на јавноста за работењето на Фондот, како и други прашања од значење за самоуправувањето и работењето на Фондот.

Статутот на Фондот го донесува Управниот одбор на Фондот, а го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### II. ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ

##### Член 9

Средствата на Фондот се утврдуваат и распоредуваат со финансискиот план.

Финансискиот план и завршната сметка на Фондот ги донесува Управниот одбор на Фондот, кои се доставуваат на увид на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

##### Член 10

Финансискиот план и завршната сметка се јавни достапни на заинтересираните органи, работни и други организации и поединци.

#### III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ

##### Член 11

Средствата на Фондот се доделуваат по пат на конкурс на начин и постапка утврдени со овој закон и статутот на Фондот.

##### Член 12

Заинтересираната организација, чие барање не е задоволено, може да изјави приговор до Управниот одбор во рок од 8 дена од денот на приемот на известувањето за решението.

По барањата за доделување на средства од Фондот и по приговорите од претходниот став Управниот одбор одлучува вон управната постапка.

**Член 13**

Управниот одбор на Фондот средствата за финансирање на одделни публикации, за кои по конкурсот не се поднесени барања, а се од посебен интерес за општествениот развој, може да ги понуди на соодветна заинтересирана организација за издавање на публикациите.

**Член 14**

За издавањето на публикации за кои се доделуваат средства од Фондот се склучува договор помеѓу Фондот и корисникот на средствата.

Условите и елементите што треба да ги содржи договорот се предвидуваат со статутот на Фондот.

**IV. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ****Член 15**

Со Фондот управува Управен одбор, кој се состои од најмалку 11 членови.

Членовите на Управниот одбор на Фондот ги именува Извршниот совет од редот на културните, научните, просветните и општествените работници.

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 2 години.

Секоја година се именува една половина од вкупниот број на членовите на Управниот одбор.

Никој не може двапати еднопруго да биде именуван за член на управниот одбор на Фондот.

**Член 16**

Управниот одбор:

- донесува статут на Фондот;
- донесува финансиски план и завршна сметка на Фондот;
- одлучува за доделување средства од Фондот;
- го следи извршувањето на договорите;
- врши и други работи определени со прописи и Статутот на Фондот.

**Член 17**

Фондот го претставува и го застапува пред трети лица претседателот на управниот одбор.

Наредбодател за извршување на финансискиот план на Фондот е претседателот на Управниот одбор.

Со статутот на Фондот може да се предвиди пренесување на наредбодавното право од претходниот став врз друг член на Управниот одбор.

**Член 18**

Административните работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за култура.

**V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА****Член 19**

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**118.**

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 105

13 април 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

Врз основа на член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности („Службен весник на НРМ“ број 34/61) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања, така што неговиот текст гласи:

**ЗАКОН****ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ****I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со цел да се обезбедат постојани средства за поттикнување и помагање дејностите што се од посебен интерес за развојот на културата, се основа Републички фонд за унапредување на културните дејности (во натамошниот текст: Фондот).

**Член 2**

Извори на приходи на Фондот се:

1. средства од републичкиот буџет;
2. подароци, завештанија и други приходи; и
3. каматите на средствата на Фондот вложени кај банката.

Средствата на Фондот се држат на посебна сметка кај банката.

**Член 3**

Средствата на Фондот се доделуваат:

1. за организирање и одржување на посебно значајни масовни културни активности, манифестации, како и за јавни настапувања на уметници, научни и други културни работници од земјата и странство (фестивали, смотри, конгреси, советувања, симпозиуми, гостувања, концерти, изложби и сл.);
2. за особено значајни акции што во областа на културата ги преземаат одделни органи, работни и други организации и поединци во земјата и странство;



3. за популаризирање уметнички, научни и други достигнуања во областа на културата;

4. за вршење конзерваторски и реставраторски работи на споменици на културата и природните реткости што се од особено значење, како и за особено значајни истражувачки дејности во оваа област;

5. за набавување технички средства што овозможуваат особено значајни активности во областа на културата;

6. за надоместок на определени активности на здруженијата од областа на уметноста и културата; и

7. за усовршување на особено талентирани млади уметници, како и за помагање и стимулирање творечката дејност на уметниците.

Средствата што се доделуваат од Фондот на органите, работните и други организации за работите од т. 1—6 од претходниот став, не можат да се користат за покривање на нивните редовни лични и оперативни расходи.

#### Член 4

Средствата на Фондот служат за дополнително финансирање на дејностите од член 3 точка 1—5 за кои соодветни средства обезбедуваат и заинтересираните органи, работни и други организации и поединци.

Фондот, по исклучок, може да преземе и целосно финансирање на одделни дејности што се од особено значење за развитокот на културата.

#### Член 5

Средствата на Фондот се доделуваат без обврска на враќање или во вид на кредит.

Условите за доделување на средства ги утврдува Управниот одбор на Фондот.

#### Член 6

Фондот има својство на правно лице.

#### Член 7

Со Фондот се управува според начелата на општественото управување.

#### Член 8

Фондот има статут.

Со Статутот на Фондот особено се утврдува: начинот на формирањето на средствата на Фондот и начинот на работењето на Фондот, органите што се овластени за располагање со средствата и се одговорни за законитоста и правилноста на употребата на средствата на Фондот; органите што се одговорни за правилното вршење на сметководните работи и за ракување со средствата како и други работи и задачи од делокругот на органите на управувањето на Фондот; правата и должностите на органите на управувањето спрема основачот на Фондот и спрема корисниците на средствата на Фондот; постапката за донесување на финансиски план и завршна сметка на Фондот; начинот на известување на јавноста за работењето на Фондот, како и други прашања од значење за самоуправањето и работењето на Фондот.

Статутот на Фондот го донесува Управниот одбор на Фондот, а го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

## II. ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ

### Член 9

Средствата на Фондот се утврдуваат и распоредуваат со финансискиот план.

Финансискиот план и завршната сметка на Фондот ги донесува Управниот одбор.

### Член 10

Финансискиот план и завршната сметка се јавни и достапни на заинтересираните органи, работни и други организации и поединци.

## III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ

### Член 11

Средствата на Фондот се доделуваат по пат на конкурс, а на начин и постапка утврдени во овој закон и Статут на Фондот.

### Член 12

Кога за доделување на средства од Фондот постојат повеќе одделни барања за иста дејност односно намена, интересентот, чие барање не е задоволено, може да изјави приговор до Управниот одбор во рок од 8 дена од денот на приемот на известувањето за решението.

По барањата за доделување на средства од Фондот и по приговорите од претходниот став Управниот одбор одлучува вон управната постапка.

### Член 13

Управниот одбор на Фондот може да определи средства за финансирање дејности за кои не се доставени барања во смисла на член 11, а се од особено значење за развитокот на културата, и да му ги понуди на соодветен орган, работна или друга организација и поединец да го преземат нивното остварување.

### Член 14

Средствата добиени од Фондот можат да се користат само за намената за која се дадени.

Фондот може да го прекине натамошното исплатување на средствата, односно да бара враќање во целост или делумично на веќе доделените средства, ако тие се користат спротивно на намената за која се дадени или ако органот, работната и друга организација односно поединецот, на кои им се доделени средствата, ги намалат сопствените расходи предвидени за истата цел.

## IV. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ

### Член 15

Со Фондот управува Управен одбор, кој се состои најмалку од 13 членови.

Членовите на Управниот одбор на Фондот ги именува Извршниот совет од редот на културните, научните, просветните и општествените работници и заинтересираните здруженија и организации.

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае две години. Секоја година се именува една

половина од вкупниот број на членовите на Управниот одбор.

Никој не може два пати едноподруго да биде именуван за член на Управниот одбор на Фондот

#### Член 16

Управниот одбор:

1. донесува статут на Фондот;
2. донесува финансиски план и завршна сметка на Фондот;
3. одлучува за доделување средства од Фондот;
4. го контролира користењето и трошењето на доделените средства;
5. врши други работи определени со прописи и Статутот на Фондот.

#### Член 17

Фондот го претставува и го застапува пред трети лица претседателот на Управниот одбор.

Наредбодател за извршување на финансискиот план на Фондот е претседателот на Управниот одбор

Со Статутот на Фондот може да се предвиди пренесување на наредбодавното право од претходниот став на друг член на Управниот одбор.

#### Член 18

Административните работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за култура.

### V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

119.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Одлуката за основање Републички фонд за стипендии, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 128

13 април 1965 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

Видеа Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Одлуката за основање Републички фонд за стипендии („Службен весник на НРМ“ бр 2/56) се усогласува со Уставот и нејзиниот текст гласи:

### ЗАКОН

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ

#### Член 1

Одлуката за основање Републички фонд за стипендии („Службен весник на НРМ“ бр. 2/56) престанува да важи.

#### Член 2

До донесувањето на посебен закон обврските на Републичкиот фонд за стипендии што произлегуваат од договорите за стипендии продолжуваат да се извршуваат на досегашниот начин.

#### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

## КОНКУРСИ

Врз основа на чл. 244 и 245 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57) и добиениот предлог од советите на работните заедници при просветните установи, Конкурсната комисија при Советот за просвета на Собранието на општината Битола

распишува

### РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на работните места во просветните установи за раководен, наставен и воспитен персонал за учебната 1965/66 година и тоа:

#### I. Гимназија „Ј. Б. Тито“ — Битола

|                                                 |           |   |
|-------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. Пом. директор                                | — — — — — | 1 |
| 2. Професор за македонски јазик                 | — — — — — | 1 |
| 3. Професори за англиски јазик                  | — — — — — | 2 |
| 4. Професор за германски јазик                  | — — — — — | 1 |
| 5. Професори за физика                          | — — — — — | 3 |
| 6. Професори за математика со нацрт. геометрија | — — — — — | 5 |
| 7. Професор за биологија                        | — — — — — | 1 |
| 8. Професор за соц. со психолог. и филозофија   | — — — — — | 1 |
| 9. Професор за музичка уметност                 | — — — — — | 1 |
| 10. Професор за ликовна уметност                | — — — — — | 1 |
| 11. Професор за физичко образование (жена)      | — — — — — | 1 |
| 12. Професори за општотехничко образование      | — — — — — | 2 |

#### II. Гимназија „Бр. Миладиновци“ — Битола

|                                          |           |   |
|------------------------------------------|-----------|---|
| 1. Директор                              | — — — — — | 1 |
| 2. Пом. директор                         | — — — — — | 1 |
| 3. Професор за физика                    | — — — — — | 1 |
| 4. Професор за општотехничко образование | — — — — — | 1 |
| 5. Професор за психологија со логика     | — — — — — | 1 |
| 6. Професор за филозофија                | — — — — — | 1 |
| 7. Професор за руски јазик               | — — — — — | 1 |
| 8. Професор за хемија                    | — — — — — | 1 |

**III. Електро-машински училишен центар — Битола**

1. Професор или наставник за машински елементи — — — — — 1
2. Професори или наставници за погонска група предмети — — — — — 2
3. Наставник за техничка документација 1
4. Наставник или учител за практ. настав. за мет. струка — — — — — 1
5. Наставник или учител за практ. наст. за метало-глодар — — — — — 1
6. Програмер дидактичар — — — — — 1

**IV. Земјоделско училиште — Битола**

1. Професор за географија и историја — 1
2. Професор за овоштарство — — — — — 1
3. Професор или наставник за физичко воспитување — — — — — 1

**V. Економско училиште — Битола**

1. Професор за статистика и финансии 1

**VI. Музичко училиште — Битола**

1. Професор за теоретска настава — — 1
2. Професори за виолина — — — — — 2
3. Професор за виолинчело — — — — — 1
4. Професор за кларинет — — — — — 1
5. Професор за клавијар — — — — — 1
6. Професор или наставник за македонски и руски јазик — — — — — 1
7. Наставник или стручен учител за труба и хорна — — — — — 1
8. Наставник или стручен учител за клавијар 1

**VII. Ветеринарно училиште — Битола**

1. Професор за македонски јазик со допол. во друго учил. — — — — — 1
2. Професор за фран. и латин. со допол. во друго училиште — — — — — 1
3. Професор или наставник за математика и физика — — — — — 1

**VIII. Училиште за ученици во стопанството — Битола**

1. Пом. директор — — — — — 1
2. Професор за македонски јазик — — 1
3. Професори или наставници за математика — — — — — 2
4. Професор за економско образование — 1
5. Професор или настав. за технологија и обработка — — — — — 1
6. Наставник за технологија на материјалите — — — — — 1
7. Наставник за машински елементи — — 1
8. Настав. или проф. за техн. цртање со нацрт. геометрија — — — — — 2
9. Наставник за електро-стручни предмети 1
10. Наставник за мотори и моторн. возила со елек. на автом. — — — — — 1
11. Наставник за физичко воспитување — 1

**IX. Основно училиште „Тод. Ангелески“ — Битола**

1. Наставници за математика и физика — 2
2. Наставник за биологија и хемија — — 1
3. Наставници за англиски јазик — — — 2
4. Наставник за ликовно воспитување — 1
5. Наставник по општотехничко образование — — — — — 1

**X. Основно училиште „Тр. Пановски“ — Битола**

1. Наставник за физика и математика — 1

2. Наставник или стручен учител за физичко воспитување — — — — — 1
3. Наставник или стр. учител за општотехничко образование — — — — — 1

**XI. Основно училиште „Гоце Делчев“ — Битола**

1. Директор — — — — — 1
2. Учител за одделенска настава за српска паралелка — — — — — 1
3. Наставник или стручен учител за физичко воспитување — — — — — 1

**XII. Основно училиште „Стив Наумов“ — Битола**

1. Наставник за општотехничко воспитување — — — — — 1
2. Наставник за математика — — — — — 1

**XIII. Основно училиште „Коле Канински“ — Битола**

1. Наставник за англиски јазик — — — 1
2. Наставник или професор за биологија 1

**XIV. Основно училиште „Кирил и Методи“ — Битола**

1. Директор — — — — — 1

**XV. Основно училиште „Никола Тесла“ — Битола**

1. Учители за турски наставен јазик — — 3
2. Наставник за математика и физика на турски јазик — — — — — 1
3. Наставник за физичко воспитување — 1
4. Наставник за музичко образование со мандулински оркестар — — — — — 1

**XVI. Основно училиште за возрасни „Таки Даскало“ — Битола**

1. Наставник или професор за историја со економика — — — — — 1

**XVII. Установа за претшколско воспитување — Битола**

1. Учители — васпитачки — — — — — 2

**XVIII. Основно училиште „Никола Карев“ — с. Буково**

1. Наставник или професор за руски и француски јазик — — — — — 1
2. Наставник за математика — — — — — 1

**XIX. Основно училиште — с. Бач**

1. Наставник за општотехничко образование и физика — — — — — 1
2. Наставник за физичко воспитување со договор — — — — — 1
3. Наставник за руски јазик — — — — — 1
4. Учители за одделенска настава во с. Живојно — — — — — 2
5. Учител за одд. настава во с. Сович — 1

**XX. Основно училиште „Бр. Миладиновци“ — с. Д. Српци**

1. Директор — — — — — 1
2. Наставник за руски јазик — — — — — 1

**XXI. Основно училиште „Иван Горан Ковачиќ“ — Дедебалци**

1. Наставник за математика — — — — — 1
2. Наставник за историја со општество — 1
3. Наставник за географија со дополнување 1

**XXII. Основно училиште „Иво Рибар Лола“ — с. Црноец**

1. Директор — — — — — 1
2. Наставник за математ. со допол. на ликовно — — — — — 1

**XXIII. Основно училиште „Бр. Миладиновци“ — с.****Добрушево**

- |                                                                 |           |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. Наставник за македонски јазик                                | — —       | 1 |
| 2. Наставник за српско-хрватски и македонски јазик              | — — — — — | 1 |
| 3. Наставник за историја и географија                           |           | 1 |
| 4. Учител за одд. настава со макед. настав. јазик за с. Мусинци | — — — — — | 1 |

**XXIV. Основно училиште „Коста Рацин“ — с.****Ивањевци**

- |                                                           |           |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. Учител за одд. настава (шип. нас. јазик) — с. Древеник | — — — — — | 1 |
| 2. Учител за одд. настава во с. Св. Тодори                |           | 1 |
| 3. Наставник за ликовно со дополнување на ОТО             | — — — — — | 1 |

**XXV. Основно училиште „Коста Рацин“ — с.****Велушина**

- |                                                            |           |   |
|------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. Училици за одделенска настава (шип. јазик) — с. Кишава  | — — — — — | 2 |
| 2. Училици за одд. настава (шип. наст. јазик) во с. Острец | — — — — — | 2 |

**XXVI. Основно училиште „Борис Кидрич“ — с.****Старавина**

- |                                                    |           |   |
|----------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. Наставник за македонски јазик                   | — —       | 1 |
| 2. Наставник за српски јазик со дополнување        | — — — — — | 1 |
| 3. Наставник за биологија со хемија                | — —       | 1 |
| 4. Наставник за руски и француски јазик            |           | 1 |
| 5. Наставник за математика                         | — — — — — | 1 |
| 6. Наставник за физичко воспитување                | —         | 1 |
| 7. Учител за одделенска настава во село Градешница | — — — — — | 1 |

**XXVII. Основно училиште „Иво Рибар Лола“ —****с. Маково**

- |                                          |  |   |
|------------------------------------------|--|---|
| 1. Наставник по биологија со дополнување |  | 1 |
|------------------------------------------|--|---|

**XXVIII. Основно училиште „К. Јосифовски Питу“ — с. Брод**

- |                                                         |           |   |
|---------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. Наставник за македонски јазик                        | — —       | 1 |
| 2. Наставник за руски јазик                             | — — — — — | 1 |
| 3. Наставник за географија со дополнување               |           | 1 |
| 4. Наставник за историја и општество                    | —         | 1 |
| 5. Наставник за физика и општотехничко образование      | — — — — — | 1 |
| 6. Учител за одд. настава — комбинирана во с. Добровени | — — — — — | 1 |

**XXIX. Основно училиште „Кирил и Методи“ —****с. Кукуречани**

- |                          |           |   |
|--------------------------|-----------|---|
| 1. Наставник за историја | — — — — — | 1 |
|--------------------------|-----------|---|

**XXX. Основно училиште „Бр. Миладиновци“ —****с. Рамна**

- |                                                    |           |   |
|----------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. Наставник за општество, историја со дополнување | — — — — — | 1 |
| 2. Наставник за музичко воспитување                | —         | 1 |

**XXXI. Основно училиште „Гоце Делчев“ —****с. Могила**

- |             |           |   |
|-------------|-----------|---|
| 1. Директор | — — — — — | 1 |
|-------------|-----------|---|

**XXXII. Основно училиште „Сл. Лумбарковски“ —****с. Новаци**

- |             |           |   |
|-------------|-----------|---|
| 1. Директор | — — — — — | 1 |
|-------------|-----------|---|

**XXXIII. Центар за економика и унапредување на домаќинството**

- |             |           |   |
|-------------|-----------|---|
| 1. Директор | — — — — — | 1 |
|-------------|-----------|---|

**Услови:**

1. За работното место под 1/1 — пом. директор на Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — завршен филозовски факултет, положен стручен испит и најмалку 3 години практика.

2. За работното место под 2/1 — директор на Гимназијата „Бр. Миладиновски“ — завршен филозовски факултет, положен стручен испит и 5 години практика.

3. За работното место 2/2 — пом. директор на Гимназијата „Бр. Миладиновци“ — завршен филозовски факултет, положен стручен испит и најмалку 3 години практика.

4. За работните места ПРОФЕСОР, кандидати-те да имаат завршено соодветен факултет и група.

5. За работните места наставник, кандидатите да имаат завршено педагошка академија — соодветна група.

6. За работните места СТРУЧЕН УЧИТЕЛ — кандидатите да имаат завршено соодветна стручна школа.

7. За работното место под 8/1 — пом. директор на Училиштето за ученици во стопанството — завршена педагошка академија, положен стручен испит и 5 години практика.

8. За работното место под 11/1, 15/1 кандидатите треба да имаат завршено филозовски факултет, положен стручен испит или завршена педагошка академија, положен стручен испит со над 5 години практика или учителска школа, положен стручен испит и над 10 години практика.

9. За работното место под 11/2 — завршена учителска школа на српскохрватски јазик, положен стручен испит и најмалку 5 години работен стаж.

10. За работното место 16/1 учителска школа со турски наставен јазик.

11. За работното место под XVII/1 — завршена учителска школа, положен стручен испит и 8 години работен стаж.

12. За работните места под XIX/4, 5, XXIII/4, XXIV/2, XXVI/7 и XXVIII/6 — кандидатите треба да имаат завршено учителска школа.

13. За работните места под XXV/1 и 2 кандидатите да имаат завршена учителска школа на шиптарски наставен јазик.

14. За работните места под XX/1, XXXI/1 и XXXII/1 — кандидатите треба да имаат завршено педагошка академија, положен стручен испит и најмалку 5 години практика или учителска школа со положен стручен испит и 8 години практика.

15. За работното место XXXIII/1 — завршена виша домаќинска школа со најмалку 3 години практика, учителско-домаќинска школа, положен стручен испит и 5 години практика или учителска школа положен стручен испит и 10 години практика.

Молбите со 50 динари такса се доставуваат директно до соодветните училишта најдоцна до 31 мај 1965 година.

Кандидатите што првпат стапуваат на служба ги доставуваат сите документи по чл. 31 од ЗЈС, додека другите кандидати сите потребни документи (потврда за работниот стаж, последните оценувачки листови за двете години, документи за завршено училиште, положен стручен испит и изјава дека не се стипендисти на други општини).

За поблиски информации кандидатите можат да се обратат до соодветните училишта. (558)

Врз основа на чл. 245 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/62) и Правилникот за пополнување упразнетите места на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/58), Конкурсната комисија при Советот за просвета на Општинското собрание — Берово, а по предлог одлуките на училишните совети

распишува

### РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места на наставно-воспитниот персонал во училиштата од територијата на Беровска општина за учебната 1965/66 година и тоа:

#### І. УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН

##### 1. Гимназија „Ацо Русковски“ — Берово

- еден професор по македонски јазик;
- еден професор по француски јазик;
- еден професор по англиски јазик;
- еден професор по германски јазик;
- еден професор по латински јазик;
- двајца професори по историја;
- еден професор по географија;
- еден професор по логика и психологија;
- еден професор по социологија;
- двајца професори по биологија;
- еден професор по физика;
- двајца професори по математика;
- еден наставник по општо-техничко образ.

УСЛОВИ: За звањето професор завршен соодветен факултет;

За звањето наставник виша школа.

#### II. УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН

##### 1. Основно училиште „Ацо Русковски“ — с. Двориште

- еден наставник по математика и физика;
- еден наставник по запознавање на природата;

##### 2. Основно училиште „Даме Груев“ — с. Русиново

- еден наставник по историја и географија;

##### 3. Основно училиште „Кирил и Методи“ — Владимирово

- еден наставник по француски јазик;

##### 4. Основно училиште „Гоце Делчев“ — с. Митрашинци

- еден наставник по македонски јазик;
- еден наставник по запознавање на природата;

##### 5. Основно училиште „Јане Сандански“ — с. Робово

- еден наставник по математика и физика;

##### 6. Основно училиште „Гоце Делчев“ — с. Панчарево

- еден наставник по математика и физика;
- еден наставник по историја и географија;

УСЛОВИ: За упразнетите места во основните училишта покрај наставници со завршена педагошка академија кои имаат предимство можат да конкурираат и учители со долгогодишна практика во предавање на одделни предмети во одделенијата од V до VIII.

За сите наставници на село е обезбеден стан и огрев според законските прописи.

За селата Двориште и Митрашинци има посебен додаток според Уредбата во висина од 3.000 до 5.000 динари.

Пријавување на кандидатите:

Кандидатите што ќе конкурираат треба да поднесат таксирани молби до училишните совети на соодветните училишта каде што ќе конкурираат.

Кон молбата треба да приложат:

- препис од дипломата за образование и стручен испит;
- оценувачки листови за последните две години;
- потврда дека нема обврска како стипендијант.

Кандидатите што прв пат стапуваат на служба сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите со некомплетирани документи нема да се решаваат.

Конкурсот трае заклучно до 31 мај 1965 година.

Молбите поднесени по оваа дата нема да се земаат во разгледување. (557)

### КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Помешник директор
2. Самостоен советник за економско-финансиски прашања
3. Началник на Одделението за организација и унапредување на службата
4. Референт по прашања на самоуправата
5. Лекар — советник за амбулантно лекување
6. Фармацеут — советник по аптекарски услуги
7. Референт за план и анализи
8. Референт за договорно осигурување
9. Референт за здравствено осигурување во странство
10. Дактилограф Ia или Ib класа.

**УСЛОВИ:**

- Кандидатот под точка 1. треба да има висока стручна спрема и најмалку 10 години практика,
- Кандидатот под точка 2. треба да има Економски факултет со најмалку 10 години практика,
- Кандидатот под точка 3. треба да има висока стручна спрема и најмалку 10 години практика,
- Кандидатот под точка 4. треба да има Правни факултет и најмалку 5 години практика,
- Кандидатот под точка 5. треба да има Медицински факултет и најмалку 6 години практика,
- Кандидатот под точка 6. треба да има Фармацевтски факултет и најмалку 6 години практика,
- Кандидатот под точка 7. треба да има Економски факултет и најмалку 5 години практика,
- Кандидатот под точка 8. треба да има виша стручна спрема и најмалку 5 години практика,
- Кандидатот под точка 9. треба да има виша стручна спрема и најмалку 4 години практика и
- Кандидатот под точка 10. треба да има звање дактилограф Iа или Iб класа и најмалку 7 години практика.

Плата според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците во Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

Молбите со кратка биографија, доказ за стручната спрема и работен стаж се доставуваат до Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

Настап на работа веднаш.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

**УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — СЕЛО ЉУВАНЦИ — СКОПЈЕ**

распишува

**К О Н К У Р С**

1. Еден наставник по историја-географија
2. Еден наставник по математика
3. Еден наставник по биологија-хемија
4. Еден наставник по француски јазик
5. Две учителски места за одделенска настава
6. Три учителски места за одделенска настава со шиптарски наставен јазик.

Кандидатите под точка 1, 2, 3 и 4 треба да имаат завршено ПА, а под точка 5 и 6 завршена учителска школа.

Молбите таксирани со 50 динари со документација по член 31 од ЗЈС и куса биографија да

**Конкурсот трае до 31 мај 1965 година.**  
**се достават до училиштето.**

Врз основа на чл. 21 и 33 од Законот за јавните службеници, Советот при Основното училиште „Васил Главинов“ — Титов Велес

распишува

**РЕДОВЕН КОНКУРС**

за пополнување на следните работни места:

1. наставник по математика 1
2. наставник по руски јазик 1
3. наставник по општество и историја 1
4. наставник по општотехничко образование 1

Услови:

За работните места под точка 1, 2 и 3 завршена ПА или филозофски факултет соодветна група.

За работното место под точка 4 ПА — група општотехничко образование.

Кандидатите треба да поднесат пријава (молба) таксирана со 50 динари државна такса до Советот на ова училиште.

Кон пријавата треба да се приложат:

1. За кандидатите што се во работен однос:
  - препис од дипломата за образованието и стручниот испит,
  - препис од последното решение за звањето и личните примања,
  - препис на последните оценувачки листови за двете учебни години.

2. За кандидатите што прв пат стапуваат на служба потребни се сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Рок за пријавување на конкурсот е 20 јуни 1965 година.

Не комплетни пријави со потребните документи како и пријавите поднесени по овој датум нема да бидат земени во предвид. (547)

**ЕЛЕКТРОМЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКОТО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО „КОЦЕ МЕТАЛЕЦ“ — СКОПЈЕ**  
распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување на следните работни места:

1. Еден професор по македонски јазик,
2. Тројца професори по математика,
3. Двајца професори по физика,
4. Еден машински инженер, или наставник по машинска енциклопедија,
5. Двајца машински инженери или наставници по машински елементи,
6. Двајца професори (инженери) по електро предмети,
7. Еден професор по физичко воспитување,
8. Двајца наставници или машински техничари по техничко цртање,
9. Еден наставник по предвојничка обука.

Услови:

Под 1. филозофски факултет — отсек југословенска книжевност со над 5 години практика;

Под 2. природно математички факултет — отсек математика со над 3 год. практика;

Под 3. природно математички факултет — отсек физика со над 3 години практика;

Под 4. машински факултет или виша стручна педагошка школа во Риека;

Под 5. машински факултет или виша стручна педагошка школа во Риека;

Под 6. виша стручна школа во Риека или СТШ;

Под 7. виска школа за физичка култура;

Под 8. виша стручна педагошка школа во Риека или СТШ;

Под 9. средна школа и резервен офицер.

Личните примања според правилникот за распределба на личниот доход во Училиштето.

Конкурсот трае до 31. V. 1965 год.

Молбите се поднесуваат во Училиштето за ученици во стопанството „Коце Металец“ — Скопје.

(548)

### СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ВИТОЛА

р а с п и ш у в а

#### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. лекар за специјализација по хигиена со ужа специјалност школска хигиена,

2. лекар за специјализација по медицина на трудот.

Услови: под 1 лекар со трогодишен лекарски стаж,

под 2 лекар со трогодишен лекарски стаж, положен стручен испит и знаење на странски јазик.

Стапување на должност веднаш или по договор.

Личен доход по правилникот на Заводот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а молбите со документацијата се поднесуваат до Заводот за здравствена заштита — Витола, пош. фах 55. (551)

Конкурсната комисија на Комуналниот завод за социјално осигурување — Охрид, во смисла на чл. 60 од Статутот на КЗСО и чл. 27 од Правилникот за трудови односи

р а с п и ш у в а

#### К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место во КЗСО — Охрид:

1. Шеф на Отсекот за финансии (1)

У С Л О В И:

Кандидатот да има завршено високо образование — економски факултет, најмалку 5 години соодветна службеничка практика и положен стручен испит за звањето.

Молбите правилно таксирани, со приложени потребни документи за засновање на работен однос да ги достават на адреса: Комунален завод за социјално осигурување — Конкурсна комисија — Охрид, најдоцна 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Конкурсот ќе биде во важност до пополнување на работното место.

Плата по правилникот за распределба на личниот доход на работниците на КЗСО. (552)

### СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а  
р е д о в е н

#### К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите работни места за наставен персонал во Електромашинскиот училишен центар — Скопје за учебната 1965/66 година и тоа:

- |                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1. Професор по македонски јазик                    | 1 |
| 2. Професор по физика со механика                  | 1 |
| 3. Професор или наставник по погонски машини       | 1 |
| 4. Професор или наставник по машински елементи     | 1 |
| 5. Професор или наставник по механичка технологија | 1 |
| 6. Професор или наставник по основи на ел. тех.    | 1 |
| 7. Професор или наставник по електрични машини     | 1 |
| 8. Наставници или учители по пракса:               |   |
| а) Електро отсек                                   | 2 |
| б) Машински отсек (заварувач)                      | 1 |

#### УСЛОВИ:

За работното место под 1 се бара филозофски факултет со положен стручен испит.

За работното место под 2 природноматематички факултет. За работните места од 3 до 7 висока или виша спрема. За работните места под 8 (наставници по пракса) виша стручна педагошка школа или ВК работник во структурата со повеќе годишна пракса.

Личниот доход според правилникот за личен доход во училишниот центар.

Учителите по пракса имаат работно време од 42 саата од кои 36 се наставни.

Заинтересираните кандидати молбите со куса биографија и потребните документи по чл. 31 од ЗЈС се доставуваат до Советот на работната заедница на ЕМУЦ — Скопје.

Рок за пријавување на конкурсот е до 31 мај 1965 година. (553)

Советот за просвета на Собранието на општината Куманово по предлог на органите на управување во училиштата

р а с п и ш у в а

#### К О Н К У Р С

за пополнување на испразнетите места во училиштата за учебната 1965/66 година, и тоа:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Гимназија „Гоце Делчев“ — Куманово |   |
| — Директор                            | 1 |
| — Професор по македонски јазик        | 1 |

|                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| — Професор по шиптарски јазик                                                                                                                   | 1 | 106. Указ за прогласување на Законот за подигање јавни споменици — — — — —                                                                                                  | 293 |
| — Професор по руски или англиски јазик                                                                                                          | 1 | Закон за подигање јавни споменици — — — — —                                                                                                                                 | 293 |
| — Професор или наставник по историја и географија на шиптарски јазик                                                                            | 1 | 107. Указ за прогласување на Законот за библиотеците — — — — —                                                                                                              | 294 |
| — Професор по хемија                                                                                                                            | 1 | Закон за библиотеците — — — — —                                                                                                                                             | 294 |
| — Професор по математика                                                                                                                        | 1 | 108. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за специјалните училишта — — — — —                                                                            | 301 |
| — Наставник или стручен учител по ОТО                                                                                                           | 1 | Закон за изменување на Законот за специјалните училишта — — — — —                                                                                                           | 301 |
| — Наставник или стручен учител по предвојничка обука                                                                                            | 1 | 109. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за организацијата на училиштата во кои наставата се изведува на јазиците на националните малцинства — — — — — | 302 |
| <b>2. Економско училиште „Моша Пијаде“ — Куманово</b>                                                                                           |   | Закон за изменување на Законот за организацијата на училиштата во кои наставата се изведува на јазиците на националните малцинства — — — — —                                | 302 |
| — Економист                                                                                                                                     | 1 | 110. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Законот за прогласување на црквата „Св. Спас“ во Скопје за културно-историски паметник — — — — —           | 302 |
| — Професор или наставник по математика                                                                                                          | 1 | Закон за престанок на важењето на Законот за прогласување на црквата „Св. Спас“ во Скопје за културно-историски паметник — — — — —                                          | 303 |
| — Професор по македонски јазик                                                                                                                  | 1 | 111. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за илинденските пензии — — — — —                                                                              | 303 |
| — Професор по историја                                                                                                                          | 1 | Закон за изменување на Законот за илинденските пензии — — — — —                                                                                                             | 303 |
| <b>3. Метален центар „Наце Буѓони“ — Куманово</b>                                                                                               |   | 112. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за сместување на деца во други фамилии — — — — —                                                | 303 |
| — Директор                                                                                                                                      | 1 | Закон за изменување и дополнување на Законот за сместување на деца во други фамилии — — — — —                                                                               | 303 |
| — Професор по механика                                                                                                                          | 1 | 113. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за просветно-педагошката служба — — — — —                                                       | 304 |
| — Професор по машински елементи                                                                                                                 | 1 | Закон за изменување и дополнување на Законот за просветно-педагошката служба — — — — —                                                                                      | 304 |
| — Стручен учител за практична настава                                                                                                           | 1 | 114. Указ за прогласување на Законот за Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа — — — — —                                                                           | 306 |
| <b>4. Периодично училиште „Петро Наков“ — Куманово</b>                                                                                          |   | Закон за Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа — — — — —                                                                                                          | 307 |
| — Наставник по механика и технологија                                                                                                           | 1 | 115. Указ за прогласување на Законот за основање на Републички фонд за патишта — — — — —                                                                                    | 308 |
| <b>5. Земјоделски центар „Киро Бурназ“ — Долно Којнаре</b>                                                                                      |   | Закон за основање на Републички фонд за патишта — — — — —                                                                                                                   | 308 |
| — Професор по математика                                                                                                                        | 1 | 116. Указ за прогласување на Законот за Републички фонд за социјални установи — — — — —                                                                                     | 309 |
| — Агроном од општ или поделски смер                                                                                                             | 3 | Закон за Републички фонд за социјални установи — — — — —                                                                                                                    | 309 |
| — Техничар земјоделско-механички смер или механичар                                                                                             | 1 | 117. Указ за прогласување на Законот за Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност — — — — —                                                                  | 310 |
| Услови за директор на Гимназијата — филозофски факултет и над 5 години практика, за Метален центар — технички факултет и над 5 години практика. |   | Закон за Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност — — — — —                                                                                                 | 311 |
| За професорите соодветен факултет.                                                                                                              |   | 118. Указ за прогласување на Законот за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности — — — — —                                                                  | 312 |
| За наставниците ВПШ или ПА соодветна група.                                                                                                     |   | Закон за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности — — — — —                                                                                                 | 312 |
| За стручните учители и учители по пракса — соодветно средно училиште или висококвалификуван работник од соодветната струка.                     |   | 119. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Одлуката за основање Републички фонд за стипендии — — — — —                                                | 314 |
| За наставник по метална технологија во Периодичното училиште да има завршено Виша стручна школа во Риека.                                       |   |                                                                                                                                                                             |     |
| Молбите со потребните документи да се достават до управата на споменатите училишта, најдоцна до 15. VI. 1965 година.                            |   |                                                                                                                                                                             |     |
| Молбите што не ги содржат бараните документи нема да се земаат во разгледување.                                                                 |   |                                                                                                                                                                             |     |
| Конкурсот трае до 15. VI. 1965 година. (550)                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                             |     |

## СОДРЖИНА

|                                                                                                         | Страна |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 105. Указ за прогласување на Законот за измени и дополнувања на Законот за основното училиште — — — — — | 281    |
| Закон за измени и дополнувања на Законот за основното училиште — — — — —                                | 281    |